



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 13 октомври 2003
Скопје
Број 65

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

1437.

Врз основа на член 17-а од Законот за трансформација на Заводот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01 и 50/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА- ЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Во Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/01 и 55/03) во членовите 8а, 8б, 8в и 8г, по зборовите: „Министерството за финансии“ се додаваат зборовите: „Управа за јавни приходи“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3943/1 Претседател на Владата
10 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1438.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА ПЧЕНИЦА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат условите и критериумите за давање на повластен тарифен третман при увозот на пченица наменета за непосредно производство.

Член 2

Повластен тарифен третман со плаќање на 5% царина, а без плаќање на посебната давачка, се дава при увозот на пченица и наполица, друго со тарифна ознака 1001 90 99 00, наменета за непосредно производство во количина од 70.000 тони.

Член 3

Количините на пченицата од членот 2 од оваа одлука ќе се увезат заклучно со 30.06.2004 година.

Член 4

Распределбата на пченицата од членот 2 од оваа одлука при увозот ќе се врши по принципот „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served).

Член 5

Барањето за увоз на пченицата со повластен тарифен третман во два примерока се поднесува на образец (Прилог 1) што е составен дел на оваа одлука.

Барањето од став 1 на овој член увозникот го поднесува до Царинарницата според местото на преработувачкиот капацитет.

Кон барањето од став 1 на овој член увозникот е должен да поднесе:

- доказ за исполнети минимално хигиено-технички услови за непосредно производство;
- доказ за водење евиденција за увезени стоки со повластен тарифен третман и нормативи за нивно непосредно производство и
- доказ за обезбедени соодветни инструменти за плаќање на царина.

Барањето од став 1 од овој член се пополнува од страна на увозникот или неговиот застапник и се предава во една од следните царински испостави:

- Царинска испостава Скопје;
- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје;
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Железничка станица Гевгелија
- Отсек за стоково царинење;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип и
- Царинска испостава Струга.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за пченица ставена на увид за секоја поединечна царинска декларација.

Царинската испостава кон која барањето е предадено е должна веднаш да го испрати својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е правилно испратена.

Член 6

Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден (од понеделник до петок) до 14,00 часот.

Обработувањето на барањата од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден, а обработката се врши за секој претходен, односно за сите претходни календарски денови поединечно.

Член 7

Царинската управа по обработката на поднесените барања врши распределба на стоката со повластен тарифен третман.

Ако вкупната количина на пченицата од барањата по поединечен календарски ден ја надминува преостанатата количина на пченица со повластен тарифен третман, распределбата на преостанатите количини на пченица со повластен тарифен третман се врши во сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината која што била барана.

Член 8

Распределената пченица со повластен тарифен третман Царинската управа ја потврдува на образецот од барањето поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа е должен најдоцна до 12,00 часот да ги испрати сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден (за претходниот, односно за претходните календарски денови) по факс апарат во секоја царинска испостава во која пченицата треба увозно да се царини.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето.

Бр. 23-4355/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ПРИЛОГ 1

БАРАЊЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО

1. УВОЗНИК Бр.		3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ Бр.	
2. ЛОКАЦИЈА НА ПРЕРАБОТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТ (со исполнети минимално-хигиено технички услови)		одговорно лице (м.п.)	
4. УВОЗНА СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО			
ТАР.ОЗНАКА	ОПИС	ЕДИНЕЧНА МЕРКА	КОЛИЧИНА
5. ИДЕНТИЧНОСТА НА СТОКАТА ЈА ОБЕЗБЕДУВАМЕ СО:			
- однапред определено складирање на вносната стока и водеење на евиденција			
- детален опис на стоката			
- евиденција на добиените производи во рамките на редовно работење			
6. ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ			
ТАР.ОЗНАКА	ОПИС	ЕДИНЕЧНА МЕРКА	КОЛИЧИНА
1.			
2.			
3.			
4.			
7. НОРМАТИВОТ ЗА УВЕЗЕНАТА СТОКА НА ЕДИНИЦА ДОБИЕН ПРОИЗВОД ИЗНЕСУВА			
8. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАГУБАТА			
9. ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ			
10. ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЌЕ ГИ ПРОИЗВЕДЕМЕ И ЗА ИСТОТО ПИСМЕНО ЌЕ ЈА ИЗВЕСТИМЕ ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ул. "Лазар Личеноски" бр.13, Скопје) ДО _____			
11. Бр. на ЕЦД и ДАТУМ		9. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ	
		одговорно лице (м.п.)	

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА НА СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УСЛОВИ И ПОДАТОЦИ

1. Број	2. Датум	3. Тар.ознака	4. Едн.мера	5. Количина
Одговорен царински службеник				(м.п.)

Забелешка: барањата кои не се целосно пополнети ќе бидат отфрлени

1439.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 06.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА АМБАСАДИТЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОПЕНХАГЕН
И ТЕХЕРАН

Член 1

Кон членот 1 од Одлуката за ставање во мирување на амбасадите на Република Македонија во Копенхаген и Техеран бр. 64/1 од 25.08.2003 година, се додава член 1-а кој гласи:

"Член 1-а

Конзуларните функции на Амбасадата во Копенхаген за време на мирувањето ќе се вршат во Конзуларна канцеларија на Република Македонија во Копенхаген".

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.64/3
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1440.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 02001 Собрание на Република Македонија, Програма 11 Администрација, потставката 420121 - Патувања во странство - хранарина (дневница) се намалува за 2.800.000,00 денари, потставката 420122 - Патувања во странство - патни расходи се намалува за 2.800.000,00 денари, потставката 421112 - Водовод и канализација се намалува за 1.000.000,00 денари, потставката 424111 - Канцелариски материјали се намалува за 1.000.000,00 денари, потставката 424115 - Копирање, печатење и издавање се намалува за 2.000.000,00 денари, потставката 426511 - Семинари и конференции се намалува за 1.000.000,00 денари, потставката 427117 - Репрезентација се намалува за 3.000.000,00 денари, потставката 427119 - Пренесени обврски од претходни години се намалува за 3.000.000,00 денари, потставката 420111 - Патувања во земјата - хранарина (дневница) се зголемува за 2.000.000,00 денари, потставката 421111 - Електрична енергија се зголемува за 2.000.000,00 денари, потставката 423112 - Телефон и телефакс се зголемува за 3.000.000,00 денари, потставката 424112 - Списанија, весници и други изданија се зголемува за 1.500.000,00 денари, потставката 424113 -

Ленти, касети и друго за АОП се зголемува за 200.000,00 денари, потставката 424114 - Други административни материјали се зголемува за 2.000.000,00 денари, потставката 424711 - Средства за одржување на хигиената се зголемува за 300.000,00 денари, потставката 424713 - Други материјали се зголемува за 300.000,00 денари, потставката 426716 - Други стручни услуги се зголемува за 1.000.000,00 денари, потставката 426811 - Членарини во меѓународни организации се зголемува за 300.000,00 денари и потставката 427122 - Други оперативни расходи се зголемува за 4.000.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4311/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1441.

Врз основа на член 29 од Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 49/01, 107/01, 54/02 и 51/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ЕФЕКТИВ-
НИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И
МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВНЕ-
СУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 77/02 и 13/03), насловот на Одлуката се менува и гласи: "Одлука за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија".

2. Точките 4 и 5 се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4310/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1442.

Врз основа на член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во членот 2 од Одлуката за прибавување на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/03) во воведната реченица зборовите: "на денот на плаќањето, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија" се бришат.

Во алинеја 1 зборовите: “на денот на плаќањето, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија” се бришат.

По алинеја 4 од истиот член се додава нов став кој гласи:

“Данокот на промет на недвижности и права и трошоците околу заверувањето на Договорот за продажба на недвижноста од алинеја 1 од овој член, ќе паднат на товар на Буџетот на Република Македонија”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4352/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1443.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на сировини и репроматеријали за потребите на преработувачката индустрија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2003), во членот 4 точката се брише и се додаваат зборовите: „во количина од 20.000 парчиња.“

Прилозите 1, 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

ПРИЛОГ 1

Тарифен број	Наименување	Количина
0408 11 20 00	Сушени жолчки во прав непогодни за човечка исхрана	7,6 т.
1103 13 90 10	Јарма и гриз од пченка неприготвен за продажба на мало.	1.490 т.
1105 20 00 00	Лушпи, гранули и пелети.	33 т.
1602 32	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв: од домашна живина од видот Gallus domesticus	250 т.
1602 32 11 00	Неварено	
1602 32 19 00	Друго	
1702 90 50 00	Малтодекстрин и малтодекстрински сируп	1,3 т.
1901 90 99 00	Екстракти на слад, Друго	367 т.
33 02 10 90 00	Миризливи материи и мешаници за употреба во индустријата на храна	42 т.

ПРИЛОГ 2

Тарифен број	Наименување	Количина
5501 30 00 00	Кабли од синтетички, филamenti, акрилни или модакрилни	200 т.
5503 30 00 00	Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечеслани ниту преработувани поинаку за предење, акрилни или модакрилни	100 т.

5506 10 00 00	Синтетички влакна, сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење, од најлон или други полиамиди.	15 т.
5506 20 00 00	Синтетички влакна, сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење, од полиестер.	350 т.
5506 30 00 00	Синтетички влакна, сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење, акрилни или модакрилни.	150 т.
6002	Плетени или кукичани материи со ширина што не надминува 30 см, со содржина од 5% или повеќе по маса еластомерно предиво или нишки од каучук или гума, освен оние од тар. бр. 6001.	200.000 м.

ПРИЛОГ 3

Тарифен број	Наименување	Количина
2811 22 00 00	Силициум диоксид	150 т.
2815 12 00 00	Натриум хидроксид, во воден раствор (раствор на сода или течна сода)	1.200 т.
2833 11 00 00	Динатриум сулфат	950 т.
2904 10 00 00	Деривати што содржат само сулфо групи, нивни соли и етил естри	400 т.
2924 29 30 00	Парацетамол (INN)	30 т.
ex2933 99 90 90	Друго... (enalapril maleate)	5 т.
2939 30 00 00	Кофеин и негови соли	10 т.
3302 90	Алкохолни солүции, Друго	80 т.
3823 19 10 00	Дестилирани масни киселини	540 т.

ПРИЛОГ 4

Тарифен број	Наименување	Количина
1102 20 90 00	Брашно пченкарно, Друго	196 т.
ex 2104 10 10 00	Препарати за супи и чорби, сушени	110 т.
ex 2104 10 90 00	Друго	
ex 2106 90 98 00	Друго, Растителна маст во прав на база на палмино масло. (Цефетал)	446 т.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4406/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1444.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002 и 49/2003), Министерството за финансии на 3.10.2003 година, издава

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ

1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава на Друштво за лизинг “ЕУРОЛИЗИНГ“ ДООЕЛ, ул. “Васил Главинов“ бр. 12, кат први ТЦЦ Плаза, од Скопје, со број на деловниот субјект (БДС) 5792886 и регистрирано во трговскиот регистар на 25.09.2003 година, со шифра 65.21 - Финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20834/2
3 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

1445.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И
ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ,
СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ,
СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД
ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ**

I. Во Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, сировини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/2003) во Анексот 2, точка 1, се менува и гласи: "а) за обескостено месо од говеда заклани после 31 јануари 2002 година од регионите: Буенос Аирес, Катамарка, Чако, Коринтес, Ентре Риос, Јуџи, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Неукен, Рио Негро, Салта (со исклучок на областите Генерал Хозе де Сан Мартин, Ривадавиа, Оран, Ируа и Санта Викторија), Санта Фе, Тукуман, Сан Хуан и Формоса (со исклучок од областа Рамон Листа)".

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-8685/1
24 септември 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1446.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Буриловци - Општина Свети Николе.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Буриловци, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6296/1
9 октомври 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1447.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Годиње - Општина Кривогаштани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Годиње, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6297/1
9 октомври 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1448.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Загорани - Општина Тополчани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Загорани, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6298/1
9 октомври 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/03, направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА
СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА**

Во член 1, во претпоследниот ред, наместо зборовите: „потставката 426418 - Други договорни услуги“, треба да стојат зборовите: „потставката 426718 - Други договорни услуги“.

Бр. 23-4136/2
3 октомври 2003 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

**АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ**

27.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2003 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО „СЛОВИН ЈУГОКОКТА“
А.Д. СКОПЈЕ**

Член 1

Во Трговското друштво за производство и трговија „СЛОВИН ЈУГОКОКТА“ А.Д. како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Чувар-пожарникар	12/13
2.	Оперативен работник во производство-оператор на машина за перење шишиња	12/14
3.	Магационер за готов производ амбалажа и трговска стока	12/13
4.	Возач на теретно возило - 8 тони	12/14
5.	Манипулативен работник во производство-оператор на полнач на шишиња	12/14
6.	Манипулативен работник во производство-оператор за палетизација и депалетизација	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4837
7 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

28.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ТГС „ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ“ АД СКОПЈЕ

Член 1

Во ТГС „Технички гасови“ АД Скопје како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
РЕ АЦЕТИЛЕН		
1.	Оператор	12/14
РЕ ЛОТЕПРО		
2.	Машинист	12/13

РЕ ПОЛНИЛНИЦА ЗА O ₂		
3.	Оператор	12/13
РЕ ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ (ПОЛНИЛНИЦА)		
4.	Оператор	12/13
РЕ РАБОТИЛНИЦА		
5.	Бравар заварувач	12/13
РЕ МОНТАЖА		
6.	Бравар заварувач	12/13
РЕ СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА		
7.	Возач на товарно моторно возило-специјалист	12/14
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНА		
8.	Противпожарникар	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4838
7 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

29.

Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈКП „ДЕРВЕН“ - ВЕЛЕС

Член 1

Во Јавното комунално претпријатие „ДЕРВЕН“ - Велес како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
I. Оддел за водовод		
1.	Водоинсталатер-монтер	12/13
2.	Општ работник	12/13

II. Одделение за изградба и одржување на канализација		
3.	Монтери за поправка и контрола на приклучоци	12/13
4.	Општ работник	12/13
III. Комунална хигиена		
5.	Работник на утовар на гребне	12/14
6.	Булдожерист на депонија	12/15
7.	Возач на специјално возило	12/13
8.	Возач на трактор	12/13
IV. Оддел за јавна комунална хигиена		
9.	Метач на јавни прометни површини	12/13
10.	Работник за утовар	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4839
7 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

30.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/2001 и 50/2001) Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7.10.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2003 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се распоредуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. број	Катастарски приход (во денари)	Месечна основица на осигурување
1.	до 400,00	3544,00
2.	од 400,01 до 900,00	5641,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	6439,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	7156,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	7870,00
6.	над 7.000,01	8658,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули заклучно со 30 септември 2003 година.

Бр. 02-4840
7 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Седула Фреунд од Скопје, за развод на брак, против тужената Марианне Фреунд од Германија со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Марианне Фреунд да се јави во судот или да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, нејзините интереси ќе ги застапува посебниот старател Мицанова Хрисула, адвокат, ул. „Пајко маало“ бб, Скопје, се до правосилното окончување на постапката што се води пред овој суд, односно се додека не се јави тужената или нејзиниот полномошник пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П.бр. 3085/03. (26837)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Со решение на овој суд П.бр. 1593/03 од 11.09.2003 година врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адвокатот Милошевски Зоран од Скопје, ул. „Партизански одредби“ бр. 27А/1 за привремен застапник на тужениот Елмаз Лиман од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во постапката која се води пред овој суд по тужба на тужителот Павле Величковски од Скопје за исполнување на договор.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата и должностите се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас да се објави во „Службен весник на РМ“ и преку огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, VII. П.бр. 1593/03. (26767)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за докажување на смрт на лицето Мехреме Усеини од Гостивар, од татко Гарип Исмаили и мајка Азије Исмаили родена на 15.08.1927 година во с. Врбен - гостиварско, по предлог на предлагачот Исмаили Кефли од Гостивар, ул. "Б. Гиноси" бр. 81.

Се повикува лицето Мехреме Усеини во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Истовремено се повикуваат сите оние лица кои знаат нешто за животот на Мехреме Усеини тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во наведениот рок во Основниот суд во Гостивар, ќе се смета дека истото е починато.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 273/03. (26362)

Пред Основниот суд во Гостивар е заведен вонпаричен предмет ВПП бр. 45/2003 за физичка делба на недвижен имот, по предлог на предлагачот Џапи Мурсела Целал од Гостивар, ул. "Шуматоска" бр. 5, против противничката Синани Мурсел Реџије, со непозната адреса во Република Турција.

За привремен застапник на противничката Синани Реџије, сега со непозната адреса во Република Турција се поставува адвокатот Амир Абдулаи од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на противничката пред судот во постапката, се додека не се јави именуваната или нејзиниот полномошник.

Се повикува именуваната да се јави пред Основниот суд во Гостивар или да постави свој полномошник, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр. 45/2003. (26545)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителите Наталија Гуревска и Стојанче Гуревски, ул. "Доктор Рибар" бр. 60, против тужената Станка Трајковик од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, судот и поставува привремен застапник и тоа Виолета Илиевска, адвокат од Куманово, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1625/03. (26750)

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Момчило Златановиќ од Куманово, ул. „Тоде Думба“ бр. 92/7, за развод на брак, против тужената Сања Златановиќ (моминско Анчевска) од Куманово, родена 19.04.1979 година од татко Новко и мајка Дивна.

За тужената судот е известен дека истата не живее на посочената адреса, се враќаат неуредни доставници, па на тужената и се одредува привремен застапник-адвокатот Иван Поповски од Куманово.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII.П.бр. 1197/03. (26800)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за развод на брак, од тужителката Софијанка Паунова од Кочани, со стан на ул. "Осоговска" бр. 6, против ту-

жениот Јоце Паунов од Кочани, сега со непозната адреса на престојување во Италија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Јоце Паунов од Кочани, сега со непозната адреса на престојување во Италија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник дипломиран правник со положен правосуден испит Сузана Спасова стручен соработник во Основниот суд во Кочани, која ќе ги штити неговите права и интереси, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 585/03. (26547)

Пред овој суд во тек е извршна постапка по предлогот за извршување на доверителот Ратка Илиева од Кочани, ул. „Сремска“ бр. 34, за иселување од кука, против должникот Иван Илиев од Кочани, ул. „Страшо Ербапче“ бр. 127, сега во странство со непозната адреса.

Се повикува должникот Иван Илиев од Кочани, да се јави во Основниот суд во Кочани во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење, или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во текот на постапката.

Доколку должникот во предвидениот рок не се јави во судот, не ја достави својата адреса или не постави свој полномошник, по истекот на предвидениот рок ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, И.бр. 989/2003. (26301)

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за физичка делба на недвижен имот, по предлог на Горги Алексов од Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 10, против Христо Алексиев од Кочани, со непозната адреса на живеење во Србија и Црна Гора.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса на живеење или да определи свој полномошник. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател Силвана Мишева, дипломиран правник со положен правосуден испит, вработена во Основното јавно обвинителство во Кочани, до окончување на постапката, односно додека Центарот за социјални работи во Кочани не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кочани, ВПП. бр. 18/03. (26751)

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог на предлагачот Славе Банар од Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 180, за исчезнатото лице Радован Наумоски поранешен од с. Лешани,

Се повикува исчезнатото лице Радован Наумоски поранешен од с. Лешани роден на ден 04.03.1924 година, како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ.

По истекот на рокот од три месеци исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд во Охрид, ВПП.бр. 77/03. (27010)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителот Јакупоски Мухамет од Прилеп, со сегашно место на живеење во Германија, против тужената Јакупоска Мервијан од Битола.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да достави своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок истата не се јави, ниту пак определи свој полномошник нејзините интереси до правосилноста на постапката ќе ги застапува привремен застапник што ќе го назначи овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 852/03. (26368)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш се води вонпарнична постапка по предметот ВПП бр. 34/2003 за физичка делба по предлог на Василева Лимонка и противникот Танев Митко.

Бидејќи противникот Танев Митко е со привремен престој во Италија, со непозната адреса и нема свој полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 30 дена сметано од објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да определи свој полномошник.

Во спротивно по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен застапник Лимонка Долдурова стручен соработник во Основниот суд во Радовиш, која ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, ВПП. бр. 34/03. (26544)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

За привремен застапник на должникот Благој Кокалов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење во странство, во извршниот предмет И. бр. 4908/98 година, што се води при Основниот суд во Струмица, по предлог на извршување поднесен од страна на доверителите Томе Томов од с. Дабиле бр. 10, а против должникот Благој Кокалов од Струмица се назначува Абрашева Лорета - стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува должникот Кокалов Благој од Струмица, во постапката за која е поставен се додека должникот не се појави пред судот или негов полномошник.

Се повикува должникот Кокалов Благој да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 4908/98. (26364)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за развод на брак и доделување дете, по тужба на тужителот Димовски Горан од с. Босилово, на привремена работа во Швајцарија, против тужената Димовска родена Скарфо Сониа од Лозана - Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Димовска родена Скарфо Сониа од Лозана-Швајцарија, со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Се додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот, за привремен застапник на тужената се поставува Силвана Бајрактарова, виш соработник во Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 736/03. (26366)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка поради долг по тужба на тужителот Стопанска банка АД Скопје, против тужениот Алирами Азизи од с. Боговиње и др.

Бидејќи тужениот Алирами Азизи од с. Боговиње е со непозната адреса во Р. Хрватска за истиот да биде об-

јавен оглас во "Службен весник на Република Македонија", во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 645/2003. (26365)

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителите Велији Ариф и др. од с. Џепчиште, за исполнување на договор за купопродажба, против тужените Шаини Аливебиос и др. од с. Џепчиште кој е сега со непозната адреса во Босна.

Се повикува Шаини Аливебиос од с. Џепчиште сега со непозната адреса во Босна, да се јави во рок од 30 дена пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во оваа постапка се до окончувањето на постапката или до негово евентуално јавување пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 837/2003. (26300)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за смеќавање на владение по тужба на тужителите Рамадани Шериф и Реси од с. Вејце, против тужените Мемет Нафи Ибраими и Мамут Нафи Ибраими двајцата од Тетово, ул. "155" бр. 20, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикуваат тужените Ибраими Нафи Мамут и Ибраими Нафи Мемет од Тетово, сега со непозната адреса во Германија, да се јават во судот и да достават своја сегашна адреса или да овластат полномошник во постапката во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе им определи времен старател кој ќе ги застапува во постапката до нејзино правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 673/02. (27011)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за оставина, на покојниот Исени Несет од с. Г. Речица, по предлог на предлагачот Исени Есма од с. Г. Речица.

Се повикува лицето Џевад Исени од с. Г. Речица, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно на лицето Џевад Исени ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 397/02. (26752)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за оставина, на покојниот Незири Џавид од с. Г. Речица, по предлог на предлагачот Адем Емурлаи од с. Г. Речица.

Се повикува лицето Исак Незири од с. Г. Речица, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно на лицето Исак Незири ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 457/03. (26753)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3493/03 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 02016974?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлуки на Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 18.

Запишување на Одлука на собрание за разрешување на неизвршен член на одборот на директори Драган Митиќ, а Одлука на собрание за именување на неизвршен член на одборот на директори и тоа Митко Кочовски.

Одлука на собрание за разрешување на неизвршен член на одборот на директори и тоа Бистра Дамјановска и именување на неизвршен член на одборот на директори Мирјана Наумова.

Одлука на собрание за разрешување на неизвршен член на одборот на директори Гилески Бранко, а именување на неизвршен член на одборот на директори Мичо Кулибанов. Одлука на собрание за разрешување на неизвршен член на одборот на директори и тоа Тодоровски Тодор, а се именува за неизвршен член на одборот на директори Илиќ Зоран.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3493/2003. (27030)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2993/2003 од 25.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02042528?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛКА МАРТИН ДООЕЛ Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 10/1-5, Скопје.

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 1/1 од 02.07.2003 година, а основач е Миле Мартиновски од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 10/1-5, Скопје.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со неограничени промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија: консигнациона продажба, комисиона продажба, реекспорт, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Слаѓана Мартиновска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2993/2003. (22479)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3331/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052866?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ТУРБО ТЕХНИКА ДОО увоз-извоз ул. "Мавровска" бр. 10, Скопје.

Дејности: 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.56, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12,

51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 93.05, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, комисиона продажба, продажба на стоки од консигнациони складишта, посредување, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој капитал.

Основачи на друштвото се Јован Митревски и Благоја Алексовски од Скопје.

За управител на друштвото се именува лицето Јован Митревски од Скопје - управител со неограничени овластувања кој ќе го претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3331/2003. (22480)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2872/03 од 08.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052408?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЛЕНИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 147/2-12.

Основач е Слободан Кузмановски од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 10-А.

Дејности: 15.41, 15.42, 15.43, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.12, 17.51, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.23, 21.22, 21.24, 27.31, 28.11, 28.12, 28.52, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.32, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички и угостителски услуги во странство, изведување на градежни работи во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Застапување: Слободан Кузмановски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2872/03. (22481)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2561/2003 од 14.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052098?-3-03-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КА-ПРОДУКТ ДОО ул. "Скопска" бр. 7, Кавадарци.

Основачи се Кичев Александар од Кавадарци и Каровска Кристина од Кавадарци.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител Кичев Александар од Кавадарци, ул. "Скопска" бр. 7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2561/2003. (22604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2655/2003 од 20.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 020521917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги КЕНДРА-2003 ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Речица - Тетово.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Бесник Рустеми од с. Г. Речица - Тетово, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основач е Бесник Рустеми од с. Г. Речица-Тетово. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2655/2003. (22606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3301/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 020528367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги САЦ-ЦЕН ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатина-Теарце.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63,

26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Шемседин Шемседини од с. Слатина-Теарце, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основач е Шемседин Шемседини од с. Слатина-Теарце.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3301/2003. (22607)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. бр. 73/03 од 30.09.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, го одобрува уписот на Здружението на децата од детските домови на Република Македонија ИДНИНА - Скопје, со седиште на ул. "Боте Боцевски" бр. 1, Скопје.

Цели и задачи на здружението се: изградба на праведно човечко општество кое се базира на љубов, мир и толеранција, оспособување на младите луѓе за преземање на поголеми обврски и прифаќање на поголеми одговорности, организација на здрав начин на живеење и заштита на сите, особено на младите луѓе од негативни влијанија кои ги носи современиот начин на живеење, борба против наркоманијата и алкохолизмот, посредување како делување насочено кон помош на членовите во реализација на лични определби при вработување, образование, станбено сместување и сл., информирање на јавноста за проблемите на децата-младина од детските домови откако истите ќе станат полнолетни, односно откако ќе престане грижата на домотите за нив, давање на економска помош на своите членови и зачувување на семејството како основна клетка во општеството.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија и фондации Здружението на децата од детските домови на Република Македонија ИДНИНА-Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 73/03. (26285)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 15 за 2003 година, се запишува здружението КИК БОКС КЛУБ ГОСТИВАР од Гостивар, со седиште на ул. "Момир Андоновски" бр. 52 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Џеаир Зекири.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортот преку разни форми на кик боксинг, учество на натпревари, грижа за здравјето на своите членови, соработка со други клубови од федерацијата и др.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 15/2003. (26298)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 18/2003, се запишува здружението на граѓани под име Шотокан карате-ДО Клуб "Безбедност Минта"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, водење грижа за квалитетот на своите членови и нивно перманентно учество на сите карате натпревари и манифестации, се грижи за унапредување на здравствена заштита на спортистите, развива соработка со сите карате клубови во државата, развива соработка со Карате сојузот на Македонија, а преку него и со Министерството за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет, Европската и светската карате федерација.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Ариф Мустафа" бр. Б 2/2, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Митреска Катерина од Охрид, со стан на ул. "Ариф Мустафа" бр. Б 2/2.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 18/2003. (26299)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение III.Рег. Зг. бр. 36/03 од 21.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша уписот на здружението на граѓани Рагби клуб „ПИКОК“, со седиште во Скопје, ул. „Јабланица“ бр. 17.

Цели и задачи на здружението: развој на рагби спортот и принципите на аматеризмот; вклучување на работни луѓе и граѓани, а особено младината во спортската и спортско-рекреативната активност во рагби спортот што ќе придонесе за формирање на здрави и работоспособни личности; унапредување на рагби спортот со цел постигнување врвни резултати, успешна презентација на Клубот, градот и државата; покренува иницијатива за донесување и дополнување на прописите и други нормативни акти од областа на спортот и ангажирање за нивно поефикасно спроведување; соработува со општествено спортски организации и клубови со цел за разменување на мислења, искуства, покренување на заеднички акции и да помага во организирањето и спроведувањето на тренинзите и натпреварите во клубот, други натпревари и турнири.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението на граѓани Рагби клуб „ПИКОК“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, III.Рег. Зг. бр. 36/03. (26304)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение I.Рег. Зг. бр. 55/03 од 12.09.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша уписот на подружницата како здружение на студенти со хендикеп „Гаудеамус-Македонија“ од Скопје, со седиште на ул. „Коста Новакоски“ бр. 48-2/8 во Скопје, Република Македонија.

Основни цели и задачи на здружението на студенти со хендикеп „Гаудеамус-Македонија“ од Скопје како подружница на регистрираното здружение на странската организација „Гаудеамус-Интернационал“ од Република Молдавија се: да ги заштити правата на младите лица со хендикеп, да ја олесни нивната интеграција во општеството и да ги координира овие активности ин-

тернационално, да ги проучува условите на живот, образование и обука на младите лица со хендикеп, да развива научно-истражувачки програми и програми за соработка, да развива програми за соработка со семејствата на децата и младите со хендикеп, да извршува практични и научно-практични активности пропагирајќи го концептот – „еднаквост на едукативните и општествените можности, да го промовира концептот „образование за сите“, да иницира контакти и соработка со извршените и законодавните тела со цел да се унапреди законодавството и да се забрза имплементацијата на законодавните одредби во поглед на проблемите на лицата со хендикеп, вклучувајќи го и проблемот на нивно вработување, да го направи населението почувствително вклучувајќи ги родителите на хендикепаните деца и млади лица и да го промовира принципот на образование и општествена интеграција на младите лица со хендикеп, да се промовираат правата на лицата со хендикеп преку средствата за масовна комуникација и да извршува научни истражувања и активности во полето на образованието и едукативниот процес.

Со денот на запишувањето на подружницата како здружение на студенти со хендикеп „Гаудеамус Македонија“ од Скопје во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, оваа подружница се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа од денот на уписот на 12.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, I. Рег. Зг. бр. 55/03. (26479)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 50/2003 од 06.10.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на овластено лице за застапување и претставување на Здружението на телесно инвалидизирани лица – Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. 35/1998 од 14.01.1999 година, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување Тони Ристески од Прилеп, се запишува Исков Ристо од Прилеп, со живеалиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 21.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 50/2003. (26553)

Основниот суд во Винаца со решение Рег. бр. 4/2003 од 01.10.2003 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на жени „Златно доба“ Винаца, кое ќе дејствува на територијата на општините Винаца и Блатец.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Н.Н.Борче“ бб во Винаца.

Здружението на жени „Златно доба“ Винаца, е со цел за остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, хуманитарни, образовни, спортски и други права и интереси и уверување во согласност со Уставот и Законот.

Лице овластено за застапување и претставување на Здружението на жени „Златно доба“ Винаца во правителствен промет и кон трети лица во јавноста е Ристика Христова од Винаца со стан на ул. „Славко Стојменски“ бр. 38.

Од Основниот суд во Винаца, Рег. бр. 4/2003.(26554)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1626 се запишува здружението на граѓани Кошаркарски клуб „СКУПИ 2020“, со седиште во Скопје на ул. „Босна и Херцеговина“ бб.

Работата и активностите на здружението на граѓаните ќе се однесуваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, поттикнување и развој, организација и учество на кошаркарски натпревари во земјата и странство, соработка со др. клубови.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Зг. бр. 167/03. (26465)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I. Рег.зг. бр. 64/03 од 24.09.2003 година во регистарот на здружение на граѓани и фондации го запишува предлогот на предлагачот Здружение на граѓани под името „ЗЕНИТ“ од Скопје, па наместо регистрираното здружение на граѓани со решение донесено од овој суд под I. Рег. зг. бр. 64/03 од 14.08.2003 година, огласено правосилно на 27.08.2003 година под името „Зенит“ се менува и се запишува следното: се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани под името „ЗЕНИТ 2003“ од Скопје.

Во останатиот дел решението останува неизменето, и ова решение е составен дел на решението Рег. зг. бр. 64/03 од 14.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, I. Рег. зг. бр. 64/03. (26650)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1621 се запишува Здружението на граѓани Здружение на граѓани, љубители на автомобилизмот „РЕНО КЛУБ“ Скопје, со скратено име „РЕНО КЛУБ“ Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Салвадор Аленде“ бр. 8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на тоа да ги иницира, пропагира, воведува, применува, наградува, шири и постојано да ги усовршува методите и техниките за унапредување на автомобилизмот автомобилската индустрија во Република Македонија и надвор од неа, организирање на конференции, советувања, семинари, симпозиуми, презентации и други манифестации од областа на автомобилизмот и соработка со соодветни научни и стручни институции во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 172/03. (26900)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1626 се запишува Здружението на граѓани Здружение за интернационална културна соработка АРТ ГЛОБАЛ Сарај, со скратено име АРТ ГЛОБАЛ Сарај, со седиште во Скопје на ул. „17“ бр. 7, Уметничка населба Сарај, Сарај.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на планирање и реализирање на проекти за унапредување на интернационалната културна соработка претежно со ликовната уметност и визуелните уметности, организирање на разновидни културни манифестации проекти од областа на културата, уметноста и дизајнот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 185/03. (26901)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1620 се запишува Здружението на граѓани Бадминтон федерација на Македонија, со скратено име БМФ, со седиште во Скопје на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 98.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на бадминтон спортот во Република Македонија, контролирање на системот на натпревари меѓу женската и машката конкуренција за сите возрасти, остварување на меѓународна спортска соработка.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 174/03. (26902)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1625 се запишува Здружението на граѓани Здружение на меѓуетничка толеранција „ЗАЕДНО“, со седиште во Скопје на ул. „Владимир Комаров“ бр. 18В/12.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на развивање активности на меѓуетничка толеранција на заедниците во Република Македонија, следење, помагање и учествување на семинари, трибини, расправи од областа на меѓуетничката толеранција, организирање на обука како и зачленување на здружението во Европските и меѓународните асоцијации од областа на толеранцијата и хуманизмот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 186/03. (26903)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1623 се запишува Здружението на граѓани Здружение на граѓани за заштита на правата на акционерите на АД Жито Скопје „ВИСТИНА“, со седиште во Скопје на ул. „Шидска“ бр. 9.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на остварување на економските интереси на членовите од сопственоста на акциите, заштита на правата и интересите на поранешните акционери, како и едукација на членовите преку семинари, советувања.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 184/03. (26904)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1624 се запишува Здружението на граѓани Донатори на органи и ткива ДОТ, со седиште во Скопје на ул. „Блажо Орландиќ“ бр. 7.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на здружување на граѓаните заинтересирани во областа на трансплантација на органи и ткива, да се стимулира свеста и потребите на граѓаните во сферата на хумани и хуманитарни дејствија, развивање на свеста за културно и образовно воздигнување на науката и културата, развивање на научните, техничките, рекреативните и другите потреби на граѓаните како и соработка со други здруженија и организации од земјата и светот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. Згф. 180/03. (26905)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 429/03 од 29.09.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај ТП Жарко Здравко Попоски МАГДАЛЕНА Скопје, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 60 нас. Илинден, Скопје, и жиро сметка бр. 300000000218965 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска вложка бр. 1-69532-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (26191)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 425/03 од 30.09.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет ЛАЛЕ ТОН ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Фуштанска“ бр. 41-6, со жиро сметка бр. 40110-603-15778 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 1-20916-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26218)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 458/03 од 02.10.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги МИБИС-КОМПАНИ увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 3, жиро сметка бр. 40100-601-312250 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 1-56172-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26219)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 531/03 од 15.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и трговија „КРИСТИНА“ ЦО - Скопје, со седиште на ул. „Арсо Мицков“ бр. 60, со сметка бр. 40120-601-103706- Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ-Скопје, и регистарска влошка бр. 1-15066-0-0-0, истата не се спроведува, па се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26220)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 473/03 од 02.10.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги КИ-СА ДООЕЛ экспорт-импорт, со седиште на ул. „Божидар Рајковиќ“ бр. 53, со жиро сметка бр. 210-0562203401-69 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 02044786?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26222)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 470/03 од 02.10.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за производство, услуги и трговија СА-Славе и други ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 74/IV-6, со жиро сметка 300000000433141 при Ко-

мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02010843?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26251)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 416/03 од 30.09.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги САНДРА ТРЕИД Сузи и др. ДОО экспорт-импорт, со седиште на ул. „Бојмија“ Б-3, со жиро сметка 40100-601-365269 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 02006625?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26272)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 26/03 од 16.09.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТДПТШ „Анска Река“ транспорт и механизација АД од Валандово, ул. „Првوماјска“ бб.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник Шекеринов Томе од Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 13.

За стечаен судија се определува Ванчо Мендизов, судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“ и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различни права на недвижностите на должникот кај именувани стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 28.10.2003 година во 10,30 часот, во сала бр. 9 на Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за ден 18.11.2003 година во 10,30 часот во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (26283)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 78/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за услуги и трговија КОБРА МТ ДООЕЛ - Штип со жиро сметка бр. 41400-601-48064 кај Агенција за работа со блокирани сметки, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26287)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 53/03 од 15.09.2003 година, одлучи отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „Борис Интернационал“ – Охрид, ДОО, со седиште во Охрид на ул. „Нада Филева“ бр. 36 со број на регистарска влошка на регистарскиот суд – Основен суд во Битола – 01013078?-3-03-000, со број на жиро сметка 530-000-1-000-661-52, со даночен број 4020001127379 што се води во „Охридска банка“ АД – Охрид, да не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (26288)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 24/01 од 15.09.2003 година, одлучи отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство на метални, електро-производи и промет „Слобода“ АД – Охрид, со решение Ст. бр. 24/01 од 10.09.2001 година, донесено од страна на овој суд, се заклучува.

Должникот се стекнува со правото непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса, веднаш по донесувањето на ова решение.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да врши надзор врз спроведувањето на планот на реорганизацијата.

Од Основниот суд во Охрид. (26289)

Основниот суд во Штип, во стечајна постапка над должникот ДОО „Полјоделство“ во стечај – с. Таринци заведена под Ст. бр. 12/01, на ден 19.09.2003 година по одржана седница на Собранието на доверители донесе решение стечајната постапка на ДОО „Полјоделство“ во стечај – с. Таринци се запира.

Се дава согласност за отпочнување постапка за трансформација на должникот ДОО „Полјоделство“ во стечај – с. Таринци.

Од Основниот суд во Штип. (26290)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 81/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БАНО-КОМЕРЦ ДОО с. Пишница-Пробиштип со жиро сметка бр. 200-0000358640-75 кај Стопанска банка АД-Скопје, Филијала во Пробиштип.

Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26291)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 77/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Бе-ко тред увоз-извоз ДОО, ул. „5-та Партизанска конференција“ бр. 8 – Штип, со жиро сметка бр. 2204811000553-07 кај Македонска банка АД – Скопје, одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26292)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека по отворената стечајна постапка Ст. бр. 22/02-I од 18.03.2003 година над „ЦВЕТ“ АД Гевгелија, ул. „Индустриска“ бр. 2, об-

јавеното испитно рочиште за 08.07.2003 година, се презаказува за 28.10.2003 година во 11,30 часот, и објавеното извештајно рочиште – Собрание на доверители за 09.09.2003 година, се презаказува за 28.10.2003 година во 13 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите кои ги пријавиле своите побарувања да присуствуваат на испитното и извештајното рочиште.

Од Основниот суд во Гевгелија. (26358)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 317/02 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги ЈУНИК ДОО увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-2, со жиро сметка 40100-601-340591 кај РМ – Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Скопје и регистарска влошка број 1-61817-0-0-0.

За стечаен управник се определува Горѓе Костов од Скопје, со адреса на ул. „Атинска“ бр. 1/9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 03.11.2003 година, во 11,00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (26341)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 286/03 донесено на ден 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, инвестиции и маркетинг УНИЈА Виолета ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 73, Скопје со жиро сметка 3000000001112432 при Комерцијална банка а.д. Скопје.

За стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје со адреса на ул. „Желево“ бр. 1-4/7, поштенски фах бр. 763, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители – за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-

лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.11.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје. (26350)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 614/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија увоз-извоз ЛИВРИН Рл Радован ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Њуделхиска“ бр. 2 БЗ-7 и жиро сметка број 260000443469255 при Раodobанк АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02038923?-8-01-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје. (26306)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решение III. Ст. бр. 438/03 од 29.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за промет и услуги РУМИ Мариќевска Ружа ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 11/2-7, и со жиро сметка бр. 40100-601-295082 при Агенција за работа со блокирани сметки, и регистарска влошка бр. 02005845?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (26336)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 475/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ОЛИВЕРКО Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Иван Козаров“ бр. 12, со жиро-сметка 280000000011803 и регистарска влошка 02019829?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26347)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 478/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за деловни услуги внатрешна и надворешна трговија и занаетчиство М-ВА Јане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бр. 182, со жиро-сметка 210-0509012101-45 и регистарска влошка 02022597?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26348)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 361/03 од 16.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, индустриска кооперација, промет и услуги „ДЕЛТА-МГ“ ДОО увоз-извоз, со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 74/34, со жиро-сметка 40100-601-82710 и регистарска влошка 1-11535-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26363)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 29/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво „ИВОНА“ Ивона ДООЕЛ с. Јосифово-Валандово и жиро-сметка бр. 41301-601-37646 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот, се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (26357)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 147/2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници Пецески Ј. Блаже „Линк“ Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. „Ило Полутешка“ бр. 26, запишан во регистарска влошка бр. 01001210, со решение Трег. бр. 283/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност такси превоз, со жиро-сметка бр. 41100-601-41773 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (26359)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 149/2003 година, отвори стечајна постапка над должникот претпријатие за производство и промет „Шипин Комерц“ увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште на ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 24 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-10128 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животински продукти, алкохолни пијалаци и домашни производи, со жиро-сметка бр. 41100-601-17842 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (26360)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 39/2002, на предлог на стечајниот управник, Стечајниот совет во стечајната постапка отворена над должникот ЗЗ „Зрновка“ с. Зрновци, свикува завршно Собрание на доверителите на ЗЗ „Зрновка“ с. Зрновци кое ќе се одржи на 16.10.2003 година во Основниот суд во Кочани, во судница бр. 2, со почеток во 12 часот.

Со следниот дневен ред:

Расправа за завршната сметка и завршниот извештај на стечајниот управник.

Доверителите можат да ги разгледаат завршната сметка и завршниот извештај во Основниот суд во Кочани во соба бр. 14, секој работен ден од 10 до 14 часот, каде можат да добијат и нивен препис.

Од Основниот суд во Кочани. (26546)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 55/2003 од 29.09.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот „Козјак“ Друштво за трговија и производство Живко и др. ДОО с. Пуста Река - Крушево, запишан во регистарска влошка на Основен суд во Битола, трег. бр. 1267/99 од 02.06.99 година на Основен суд во Битола, со жиро сметка бр. 41110-601-32772 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

Стечајната постапка према должникот се отвора на 29.09.2003 година во 12,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Доста Лукароска, член на стечаен совет при Основен суд во Прилеп.

За стечаен управник се определува Васил Павлоски од Крушево, дипломиран економист, ул. "Манчу Матак" бр. 26-а, Крушево, со мобилен телефон 070-836-677.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на Републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338 приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на Република Македонија.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот да ги пријават во рок од 20 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија". Пријавувањето да го извршат кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат испитани само пријавите кои пристигнале до одржувањето на извештајното рочиште.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот тук на стечајниот управник.

Отворањето на стечајната постапка да се запиши во трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа Собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште за поднесување на извештај - Собрани на доверителите за 03.12.2003 година во 12,00 часот, во судница бр. 9, во Основен суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласна табла во Основен суд во Прилеп и во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Прилеп. (26536)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 588/03 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАНИКО Драгица ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Димитар Пандилов" бр. 8 и жиро сметка бр. 300000000866537 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02026013?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26422)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 399/03 од 17.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско услужно претпријатие ЕЛЕКТРО-ПРОДУКТ ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште во с. Волково, на ул. "30" бр. 4, со жиро сметка 40120-601-373561 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје и регистарска влошка бр. 1-34839-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави огласот на огласната табла во судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26498)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 482/03 од 02.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, превоз и услуги АИДА КОМПАНИ Садула Рецепи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Втора Македонска Бригада" бр. 80/3-15, со жиро сметка 200-0000203069-42 при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка 02025201?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26437)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 511/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец сендвичара 10 М ТП Молошеска Дано Надица, ул. "Ратко Митровиќ" бб., со жиро сметка 300000001605289 и регистарска влошка 02030029?-6-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (26443)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 476/03 од 02.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало ГЛИХОП увоз-извоз Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Финска" бб., со жиро сметка 40110-601-65139 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 1-8255-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26532)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 535/03 од 03.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги МАРОКИ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Јужно моравски бригади 5" бр. 3-а, со жиро сметка бр. 40110-601-193533 и регистарска влошка бр. 1-32365-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26551)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 487/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско

друштво за производство и услуги МЕДЕКС 2002 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Томе Арсовски" бр. 49/18, со жиро сметка бр. 280-000000642-80 и регистарска влошка бр. 02047909?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26572)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 146/2003 од 24.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво и услуги Реџеп Изејроски ЕКО Градба увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Херој Карпош" бр. 41, Прилеп, регистарска влошка бр. 01010985?-8-12-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност подигање на згради (висока градба), со жиро сметка бр. 3000200087044 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (26537)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 148/2003 од 15.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Производно трговска, проектанска, градежна и услужна задруга ПЕМБЕ увоз-извоз Прилеп, ПО, со седиште нас. "Точица" Ц8/3, Прилеп, регистарска влошка бр. 2-765 на Основниот суд во Битола, со основна дејност поставување на подни и зидни подлоги, со жиро сметка бр. 300030000078217 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (26538)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 166/2003 од 02.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и трговија на Оливер Велковски НАТОЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Борис Кидрич" бр. 15, запишан во регистарска влошка бр. 01005679?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло, со жиро сметка бр. 300002000098393 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, бидејќи должникот должи кон управителот.

Од Основниот суд во Прилеп. (26539)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 152/2003 од 22.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ХОБИ увоз-извоз Вренцоски Јосе Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Браќа Нунески" бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01002035?-8-03-000 и 01005679?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на големо, со жиро сметка бр. 300020000166487 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (26540)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 138/2003 од 16.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и

услуги увоз-извоз Талески Добре СТАКЛО ПРИЛЕП ДООЕЛ, со седиште на ул. "Горги Димитров" бр. 30, запишан во регистарска влошка бр. 01005914?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност бојадисување и застаклување со жиро сметка бр. 300020000086559 во Комерцијална банка АД Скопје.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, бидејќи имотот на должникот должи на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (26541)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 27-03 од 05.08.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Услужно трговско претпријатие на големо и мало "Пухче-пром" увоз-извоз п.о. Кочани, ул. "Роза Петрова" бр. 23, со жиро сметка бр. 40400-601-000-0021964 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, заведено во регистарот на Окружниот суд во Штип, со решение Срег. бр. 2819/93 од 22.09.1993 година, и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (26542)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 16-03 од 30.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ЈТД "ОЛИ-Јовановска Даница" Кочани, со седиште на ул. "Димитар Влахов" бр. А/1-3/12, со жиро сметка бр. 40400-601-000-0019873 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип со решение Трег. бр. 3073/98 од 14.05.1999 година, и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (26543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Ст. бр. 408/03 донесено на ден 01.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за завршни занаетчиски и услужни работи во градежништвото МИГ ДОО со п.о. Скопје, со седиште на ул. "709" бр. 4а, Скопје, со жиро сметка број 40100-601-13614, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија за определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Страхил Арсовски од Скопје, бул. "Дичо Петров" бр. 20-а, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,35 часот во соба бр. 72 во зграда на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (26669)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 216/03 од 07.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за производство, трговија, угостителство и туризам РИЧ-И ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 9/1-2, со жиро сметка 40900-601-000-22956 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, и број на регистарска влошка 1-23137-0-0-0 и Срег. бр. 10.295/92 од 07.09.1992 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово (26602)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 432/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво СОУРСОС-КОМПАНИ Муртезовски Рушит и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Вера Радосављевиќ" бр. 80, со жиро-сметка 40110-601-393888 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка 1-69622-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 514/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги ЗАНАТ ИНЖЕНЕРИНГ-СУБ експорт-импорт Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 66, и жиро сметка број 40100-601-158222, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-25112-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (26620)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 162/03 од 19.09.2003 година над стечајниот должник Друштво со ограничена одговорност "Раваелс" за производство, трговија на големо и мало Зејнеловски Рамче увоз-извоз и услуги Ресен ДООЕЛ со седиште во Ресен, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 54, запишан во регистарска влошка 01005009 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 20000001595820 при Стопанска банка АД Скопје филијала Ресен, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26746)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 170/03 од 04.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало, услуги, посредништво, туризам и производство Мицевски Александар и др. "Сумикс" увоз-извоз Битола ДОО, со седиште во Битола на ул. "Борис Кидрич" бр. 48/3/32, запишан во регистарска влошка бр. 01005929 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001421-32 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија на големо, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26741)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 158/03 од 19.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги Васко Китевски

"Конфекција-Вали" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште во Битола на ул. "Климент Охридски" бр. 17/2, запишан во регистарска влошка бр. 01000 на Основниот суд во Битола, со дејност шифра 18.22-производство на друга горна облека, со жиро сметка бр. 500-0000002504-81 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26742)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 184/03 од 25.09.2003 година над стечајниот должник Трговско друштво за трговија, производство и услуги "Каруна" ДОО увоз-извоз Битола, со седиште во населба Карпош бр. 8-1/1, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01015278 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 300060000012061 при Комерцијална банка АД Скопје Експозитура Битола, со дејност со шифра 52.33-трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26743)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 140/03 од 11.09.2003 година над стечајниот должник трговец поединец за угостителство Најдовски Трајан Драге "Бисер" ТП Демир Хисар, со седиште на ул. "4-ти Јули" бр. 27, во Демир Хисар, запишан во регистарска влошка бр. 01002424 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40301-601-92493 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со шифра 55.3/-1 - ресторани и гостилници (без соби за сместување), отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26744)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 164/03 од 19.09.2003 година над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги Шериф и др., "Дервиш" увоз-извоз ЈТД Ресен, со седиште на ул. "Борис Кидрич" бр. 172, Ресен, запишан во регистарска влошка бр. 01011047 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 200000033195914 при Стопанска банка АД Скопје Филијала Ресен, со дејност со шифра 50.20 - одржување и поправка на моторни возила, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26745)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 77/2002 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДООЕЛ "Маестрал" - Охрид, поради немање на имот постапката нема да се спроведува и истата се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (26747)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 62/03 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должник Трговското друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ "Харун" - Охрид, со седиште на ул. "Пирин Планина" бр. 51, Охрид, запишан во регистарска влошка 0102028?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со број на жиро-сметка 41000-601-46717 при Агенцијата за работа со блокирани сметки за подрачјето-Охрид, истата не ја се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (26748)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 408/03 од 04.09.2003 година, предлогот на предлагачот Претпријатие за трговија и услуги ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија и услуги ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ ДОО экспорт-импорт Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-359532 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците на платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 1-64650-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Снежана Трпowska, судија при овој суд.

За стечаен управник се именува Стамен Стојановски од Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 26, ламела 2, локал 3-мезанин.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа за 23.10.2003 година во 9,00 часот во судница 24, спрат 3, нов дел.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ", на огласна табла во судот и огласната табла на должникот.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на истото.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26841)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 417/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт и промет УНО ОМЧО Муратовиќ Сабахудинов ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Паровиќ" бр. 28 и жиро сметка бр. 200000015704680 од 05.09.2003 година и регистарска влошка бр. 02014896?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26770)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 369/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ЕТ КАРАС Јото ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 60/1-16, со жиро сметка бр. 40100-601-291517.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26771)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 373/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за услуги СИБ-АС ТРЕЈД Шерафедин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Јајце" бр. 103, со жиро сметка 3000000001126788 и регистарска влошка 02027772?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26772)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 382/03 од 08.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДООЕЛ извоз-увоз с. Бунарцик, Скопје, со седиште во с. Бунарцик, Скопје, со жиро сметка бр. 3000000001145412 и регистарска влошка бр. 02024962?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26773)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 428/03 од 07.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги МИНКА Хасан ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Божин Николов" бр. 21, со жиро сметка бр. 3000000001500141 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02024546?3-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 601/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија и производство ХАЦИК Бисера ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Серава" бр. 115, со сметка бр. 3000000000628208 кај Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02007112?-8-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26831)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 635/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 153, локал 15, со жиро сметка бр. 3000000000750331 кај Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02009913?-8-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26771)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. 121/03 од 01.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТТ Малина Славчо Костадинов и др. јтд Радовиш, со жиро сметка бр. 2000000008892758 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Рег. бр. 2337/98 од 17.05.1999 година со број на регистарска влошка 03003445?-1-06-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27003)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. 141/03 од 30.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ увоз-извоз Васко Димовски и др. јтд Панда Радовиш, со жиро сметка бр. 200000015868988 што се води при Стопанска банка АД Скопје, и е запишано во трговскиот регистар на Основниот суд во Штип на регистарска влошка 03002112?-1-06-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27004)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. 131/03 од 01.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ ОХРИД-ЈА-СТИЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-52992 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, и е запишано во трговскиот регистар при Окружниот суд во Штип, со број на регистарска влошка 1-12864-0 и Срег. бр. 1375/95. Должникот извршил усогласување согласно ЗТД (Трег. бр. 2089/99 и регистарска влошка 03005990?-8-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27005)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. 135/03 од 30.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ ИНДЕКС 92 јтд Виолета Јованова и др. увоз-извоз Радовиш, со жиро сметка бр. 200000014283048 што се води при Стопанска банка а.д. Скопје и е запишано во трговскиот регистар на Основниот суд во Штип и со број на регистарска влошка 03004221?-1-09-000 и Трег. бр. 328/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27006)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. 134/03 од 18.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТП Никола ДООЕЛ увоз-извоз „НИТА“ Струмица, со жиро сметка бр. 200000025769885 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Рег. бр. 340/97 и со број на регистарска влошка 0300417?-8-417-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27007)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 31/2003 од 06.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот „Руен“ АД Кочани, со седиште во Кочани на ул. „29-ти Ноември“ бр. 32, со жиро-сметка бр. 40400-601-000-0000794 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се одредува Димитар Стаменков, судија во овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се именува лицето Ацо Танчев, дипломиран економист од Кочани, со стан на ул. „13-та Македонска бригада“ бр. 12.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се кажува собир на доверители (испитните рочиште) за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 10.11.2003 година со почеток во 11 часот во судница бр. 2 на овој суд.

Се закажува собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на ден 17.11.2003 година во 11 часот во судница бр. 2 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (26851)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 197/03 од 02.10.2003 година над Друштвото за производство, трговија и угостителство, превоз и услуги СПИКИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „Бул. 1-ви мај“ бр. 26, со број на рег. влошка 01004474?-8-03-000 и жиро сметка 40300-601-73907 при Агенцијата за

работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност шифра 50.20 - одржување и поправка на моторни возила, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26852)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 235/03 од 03.10.2003 година над Друштвото за угостителство, производство, услуги и трговија ВЕНЕЦИЈА Златко ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "Христо Ботев" бр. 10, со број на рег. влошка 01007576?-8-09-000 и жиро сметка 290-000000285-59 во Тетекс Кредитна банка АД Скопје, ф. Битола, со дејност шифра 52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни производи, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26854)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 243/03 од 03.10.2003 година над Друштвото за производство, услуги, трговија на големо и мало ТАЉАН Лидија и Драган Бабинковски ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Велес" бр. 7 со број на рег. влошка 01006600?-3-03-000 и жиро сметка 500-0000000287-39 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 15.86 - преработка на чај и кафе, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26855)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 233/03 од 02.10.2003 година над Друштвото за производство, трговија и услуги "БЕНЦИС" Валентино ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Панде Кајзерот" бр. 36-а, со број на рег. влошка 01014202?-8-03-000 и жиро сметка 290-000000590-17 во Тетекс Кредитна банка АД Скопје, ф. Битола, со дејност шифра 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26856)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 79/03 од 30.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "БУМА-МЕБЕЛ" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул. "Словенска" бр. 27, со жиро - сметка бр. 41620-601-44177, која се наоѓа во Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 13495/94 од 12.12.1994 година на Окружниот стопански суд Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води во Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26857)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 56/03 од 24.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за превоз, шпедиција и трговија "ОЦА-КОМЕТА" Ц.О. експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 27, со жиро - сметка бр. 41620-601-50342, при Агенцијата за работа со блокирани сметки П.Е. Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 9952/95 од 14.09.1995 година на Окружниот стопански суд Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води во Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26858)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 164/03 од 02.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација-ординација по општа стоματοлогија ТИМОВИ ДЕНТ п.о. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-603-1926, која се води при Агенцијата за блокирани сметки во Струмица, Срег. бр. 2154/95 и регистарска влошка бр. 1-133336-0 од 16.10.1995, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (26994)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 146/03 од 12.09.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот ДТ Чифлик-комерц ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200-000172772-44 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 2882/98 од 06.05.1999 година со број на регистарска влошка 03003590?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (26995)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 71/03 од 26.09.2003 година, се отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство "БОБЕК-КОМЕРЦ" Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, со седиште на ул. "Димче Мирчев" бр. 60, со жиро сметка бр. 200000020556911 при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 12766/98 од 02.06.1999 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (26996)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 132/03 од 01.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ АМБ-РОЗИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 210057316150139, што се води при Тутунска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 176/2003 од 21.02.2003 година, со број на регистарска влошка 03010909?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (26997)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 147/03 од 12.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУУ Бонус-пром Виолета Цицимова и др. јтд увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200000014076535 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под Трег. бр. 85/99 од 08.06.1999 година, со број на регистарска влошка 03003986?-1-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27001)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 157/03 од 29.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ Виа Палас-плус ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 210053366860 што се води при Тутунска банка АД Скопје и е запишано при Основниот суд во Штип, под Трег. бр. 2243/99 од 03.09.1999 година и со број на регистарска влошка 03006144?-8-09-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27002)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 211/2002 од 10.10.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Здравствената организација-Стоматолошка ординација "Васил" - Скопје, ул. "Варшавска" бр. 19/4-4 и жиро сметка бр. 40120-601-19548.

За ликвидатор се определува лицето Силвана Делевска од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-П/12.

Ликвидаторот без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26194)

Ликвидаторот Драган Поповски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1970/2003, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТЕМПОРА Весна ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 220 521 100063 453, отворена при Македонска банка - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3121/2003 од 29.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02010242?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за туризам и авио сообраќај КОМПТУРС Дејан Јаневски и други ДОО Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 1/7, Скопје.

Се запишува ликвидаторот на друштвото Димитровска Мирјана, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје, тел. 3171-599 и престанок со работа.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26192)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 92/03 од 02.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие на големо и мало извоз-увоз ЕВРОКОМЕРЦ-Делчево, ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка бр. 40420-601-33987 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Одделение во Делчево.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26295)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 102/03 од 02.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за превоз и трговија на големо и мало увоз-извоз ТОТО-ТРАНС Штип, ул. "Стојан Гогов" бр. 18, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-19415 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26297)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 112/02 од 11.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, посредување и застапување "АЕРО-ПАН" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Шидска" бр. 26-6/9 со жиро сметка 40120-601-119045.

За ликвидатор се определува лицето Андроников Панче од Скопје, ул. "Шидска" бр. 26-6/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26340)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. "Ристо Кучиев" бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 238-02-06-03, објавува дека Друштвото за производство, трговија и транспорт ДЕНИС-КОМЕРЦ Биљана и др. ДОО увоз-извоз Берово, ул. "6" бр. 13, е во ликвидација - трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26343)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 97/03 од 02.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за приватна сопственост за земјоделство и сточарство, производство, угостителство, трговија на големо и мало "НЕГРО" увоз-извоз Пехчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26361)

Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, ул. „Ал-жирска“ бр. 2 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П. Трег. бр. 5916/02 објавува дека Друштвото ФОКУС КОМЈУНИ-КЕЈШНЕ БАЛКАНЕ ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 250000000017086 отворена при Инвест банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (26378)

Ликвидаторот Мирјана Димитрова од Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44 со тел. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П. Трег. бр. 3121/03 објавува дека Друштвото КОМПЈУТЕРС ДОО Скопје со број на жиро-сметка 300000001602379 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26438)

Основниот суд во Битола, со решение П. Трег. бр. 629/03 од 22.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 012180, го запиша објавувањето на одлуки поради ликвидација на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „МАГРОС-Анте и др.“ ДОО Прилеп, ул. „Трајко Николовски“ бб.

Објавување на одлуки за престанок на друштвото поради ликвидација.

Додека трае постапката за ликвидација друштвото во фирмата ќе ја користи и додавката „во ликвидација“. Игор Качкиноски – ликвидатор.

Од Основниот суд во Битола. (26591)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 103/02 од 25.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Приватната здравствена организација - Ординација по општа стоматологија „Д-р Маре Орцева“ п.о. Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26433)

Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. „Карпошово востание“ бр. 4/2-3, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 2048/2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 3в, со жиро-сметка 300000001571242, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (26622)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 13, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 593/02 од 17.07.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и транспорт Љупчо-Транс ДООЕЛ Кочани, ул. „Македонска“ бр. 6, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26859)

Ликвидаторот Гушевска Мирјана од Скопје, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 6078/2002, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и угостителство БИГО МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Речиште“ бр. 36, со број на жиро-сметка 200000012278737, отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (26760)

Ликвидаторот Христо Гаврилов од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 1244/03, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Еуро-Бајт ХТ Христо ДООЕЛ увоз-извоз и со број на жиро-сметка 300000000610651, отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (26760)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижен имот на ДПТУ „КВЕРКУС“ Стретко ДООЕЛ Гостивар, кој се состои од деловен простор во нас. Хром-Скопје, на ул. „Исаија Мажовски“ бр. 11-А во ст. обј. П+1+Пк локал број 2 со површина од 66,20 м² опишани и сопственост на должникот врз основа на Договор за изградба на деловни простории (локали) магацини и гаражи заверен под ОДУ број 179/03 на ден 24.06.2003 година кај нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје, заснован е залог со Договор број 07-3370/02 заверен кај нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. Тетово, за обезбедување на парично побарување во износ од 35.000,00 ЕУР. (26265)

Над движниот и недвижниот имот сопственост на Друштвото за проектирање, производство, монтажа и услуги по систем на инженеринг на сите видови машински инсталации ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ АД, со седиште во Скопје, на ул. „50 Дивизија“ бр. 26, заснован е залог во корист на заложните доверители: Гогоски Зоран, Радически Оливер и Николовски Борислав сите од Скопје, со нотарски акт-Договор за залог на недвижен имот ОДУ бр. 184/03 од 22.09.2003 година, сочинет од нотарот Снежана Видовска од Скопје, за обезбедување на побарување во висина од 6.371.995,00 денари, заснован е залог над следниот

недвижен имот: деловен простор во Скопје, на ул. “50 Дивизија“, на КП 390 дел 1, кој се состои од: зграда 1, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 188 м²; зграда 4, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 39 м²; зграда 7, влез 1, мансарда, намена 00530, во површина од 250 м²; зграда 7, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 269 м²; зграда 8, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 348 м²; зграда 14, влез 1, намена 00530, во површина од 16 м²; зграда 14, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 109 м²; зграда 19, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 179 м²; зграда 27, влез 1, приземје, намена 00530, во површина од 140 м² се во вкупна површина од 1554 м², заведен во Имотен лист број 327 за КО Центар 2, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, со право на користење на 57/97 идеален дел од градежно земјиште на КП 390 дел 1, на ул. “50 Дивизија“, во вкупна површина од 8732 м², со нотарски акт-Договор за регистриран залог ОДУ бр. 185/03 од 22.09.2003 година, сочинет од нотарот Снежана Видовска од Скопје, за обезбедување на побарување во висина од 437.114,37 УСА, во денарска противвредност, заснован е регистриран залог над целокупниот движен имот на заложниот должник. (26234)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 248 нива, четврта класа во место викано “Банја“ со површина од вкупно 1321 м² КО Глуво Бразда дека сопственикот на 3/6 идеален дел од наведената парцела Кајевски Војислав со живеалиште во с. Чучер, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 200,00 денари по 1 м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (26236)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ АД Велес, со следните карактеристики: зграда 1, која се состои од приземје, влез 1, во површина од 308 м² која лежи на земјиште под зграда 1, во површина од 329 м² на КП 10059, план 048, скица 090 во м.в. “Димко Најдов“ за КО Велес, врз кое заложниот должник поседува право на користење на изградено градежно земјиште врз кое постои зграда и зграда 7, која се состои од приземје, влез 1, во површина од 42 м², која лежи на земјиште под зграда 7, во површина од 50 м², на КП 10059, план 048, скица 090, во м.в. “Димко Најдов“ за КО Велес, врз кое заложниот должник поседува право на користење на изградено градежно земјиште врз кое постои зграда како и висока дрвена настрешница затворена од двете страни, а се користи како отворен магацин за сушење на кожи која е во површина од 240 м² кој имот е евидентиран во Имотен лист број 2520 од 26.09.2003 година за КО Велес издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Велес, заснован е залог-хипотека од прв ред со нотарски акт изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 256/03 како и над подвижниот имот сопственост на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес, кој се состои од техничка опрема и тоа една машина за одматување комплет со приклучна инсталација, производител: Bowe - Германија, тип: SI 100, година на производство 1980; една машина за одматување комплет со приклучна инсталација, производител: Bowe - Германија, тип: SI 100, година на производство 1995; четири рототерми; производител Германија, тип-модел: KT9-

950, година на производство 1997; осум вентилатори; производител Хрватска, тип-модел ABV 800, година на производство 1997, и еден комплет разводни канали и носечка конструкција, година на производство 1997, заснован е залог со нотарски акт ОДУ број 257/03 изготвен од нотарот Славјанка Андреева запишан во Централниот регистар на РМ, Регистрационата канцеларија број 6 во Велес под единствен деловоден идентификационен број 10620030000106 и двата во корист на заложниот доверител Поштенска банка АД Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000.000,00 денари. (26281)

Врз основа на Договор за залог-хипотека со својство на извршна исправа, составен од нотарот Слободан Поповски под ОДУ бр. 351/2001 од 03.10.2001 година и анекс Договор ОДУ бр. 101/03 од 29.09.2003 година потврден од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје и заложниот должник Акционерското друштво за производство, трговија и угостителство ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД Валандово со седиште на ул. “Ленинова“ бр. 1/8, Валандово, засновано е заложно право врз недвижност-хипотека од прв ред сопственост на заложниот должник евидентирано во Поседовен лист 1495 како под објект на КП бр. 1477, план 6, скица 22, во м.в. “Странец“ со површина од 421 м² со право на сопственост на објектот и право на трајно користење на градежно земјиште кое служи за редовна употреба на објектот евидентирано како неплодно на КП бр. 1477, план 6, скица 22, во м.в. “Странец“ со површина од 3400 м² во КО Валандово. (26282)

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа, потврден под ОДУ број 236/03 од 24.09.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, БДС 466549, и заложниот должник ДПТУ ГЕМА-ПЛАСТ-КМ Андон ДООЕЛ Гевгелија, со седиште на ул. “Индустриска“ бб, Гевгелија, со БДС 4804511, засновано е заложно право од прв ред за обезбедување на побарување во износ од 6.500.000,00 денари, над следните предмети: екструдер, тип F45; екструдер, тип PSZ/63; екструдер, тип PSZ/90; екструдер, тип PSZ/125; екструдер, тип PSZ/100; влеча, тип 16/6; машина за челно заварување, тип P250B; глодалица фреза, тип GUK-1P. Стуб; шприц машина, тип 120G; шприц машина, тип 250G; шприц машина, тип 470G; стубна бушалица, производство KIKINDA; машина за челно заварување, тип DELTA 160; машина за балансирање; дигалка, и машина за лепење гуми. (26284)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за транспорт и трговија ДМ ПРЕЦИЗ ДОО Штип, со БДС 5256992, хотел во населба Сретеново, Стар Дојран, на КП 25/4, сопственост на должникот врз основа на Договор за купопродажба ОДУ број 333/02 од 20.09.2002 година, заснован е залог со Договор за залог (хипотека) од прв ред, потврден по ОДУ бр. 245/03 од 01.10.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Комерцијално Инвестициона банка АД Куманово, со БДС 5027896, за обезбедување на парично побарување од 8.000.000,00 денари. (26286)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 313 во м.в. “Горна Кошара“ шума класа 6-та во површина од 2556 м², КП бр. 314 во м.в. “Горна Кошара“ пасиште класа 6-та во површина од 3854 м² и КП бр. 2131 во м.в. “Свети Димитрија“ нива класа 6-та во површина од 867 м², сите по ПЛ бр. 256 за КО Ташмаруништа,

сопственост на Пауноски Боге од Струга, за вкупна продажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски Струга, ул. "Плоштад на револуција" бб, Струга. (26293)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура ливада во м.в. "Подрт" класа 5, на КП бр. 1072 во површина од 30563 м² за КО Подвис, сопственост на Димоски Симеон од с. Подвис, Крушево, по цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (26294)

Врз основа на нотарски акт Договор за регистриран залог на подвижни предмети од прв ред, сочинет од нотарот Мерсим Положани, заведен под ОДУ бр. 159/03 од 02.10.2003 година, заложникот должник Друштвото за производство, трговија и услуги БЕНИ ЕД-БД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "АФЖ" бр. 74, МБР 5531004, има заложено подвижни предмети-деловна опрема, подробно опишана во нотарскиот акт и записникот за опис и попис на заложени предмети, заведен под УЗП 9726/03 од 02.10.2003 година, во полза на заложникот доверител "Инвест банка" АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија-Заложен регистар Скопје, под единствен деловен идентификационен број 10120030001216. (26335)

Над недвижниот имот изграден на К.П. бр. 1813, КО Кисела Вода 2 и тоа: зграда 1, влез 001, кат МА, со површина од 886м², зграда 1, влез 001, кат ПР, со површина од 1235м², зграда 2, влез 001, кат ПР, со површина од 551м², зграда 3, влез 001, кат ПР, со вкупна површина од 357м², зграда 4, влез 001, кат ПР, со површина од 914м² или вкупна површина од 3943м², со право на користење на изградено градежно земјиште врз кое постои зграда, со вкупна површина од 8228м², сопственост на заложникот должник Друштво за трговија на големо и мало ЛЕСНИНА увоз-извоз Леснина и Мит Корп ДОО Скопје, со седиште на ул. "3 Македонска ударна бригада" бб, Скопје, заснован е залог-хипотека врз гореопишаната недвижност врз основа на Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа, составен од нотарот Весна Паунова од Скопје, под ОДУ бр. 122/03 од 25.09.2003 година, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 620.000,00 ЕУР.(26344)

Врз подвижните предмети-возила и опрема и тоа: патничко возило, марка Daewoo, тип Tico SL, број на шасија KLY3S11BDXC620628, број на мотор F8C935944, година на производство 1999, SK-487-IU; патничко возило, марка Daewoo, тип Tico SL, број на шасија KLY3S11BDXC620651, број на мотор F8C936105, година на производство 1999, со регистарска таблица SK-489-IU; патничко возило, марка Daewoo, тип Tico SL, број на шасија KLY3S11BDX620663, број на мотор F8C936183, го-

дина на производство 1999, со регистарска таблица SK-210-JJ; товарно возило, марка Daewoo, тип FSO Truck, број на шасија SUPB06EJLYN079341, броја на мотор 10CUGX6002628, година на производство 1999, со регистарска таблица SK-961-JI; патничко возило, цип, марка Kia Sportage, тип DHL 2.2 Dohc, број на шасија KNAJA5535S5-105541, броја на мотор 710938, година на производство 1995, со регистарска таблица SK-094-FP; товарно возило, марка Zastava, тип 83.12 AD, број на шасија 81020009EO, број на мотор Z Fiat 804025229375263, година на производство 1986, регистарска таблица SK-552-GN; патничко возило, марка Mercedes, тип 200C, броја на шасија WDB2020201F200946, броја на мотор 111941-10-016059, година на производство 1994, регистарска таблица SK-128-FK; електричен вилушкар, марка Balkan Kar, тип Pegas, година на производство 1985; електричен вилушкар, марка Balkan Kar, тип Pegas EB 355.1 0630 т, година на производство 1984; електричен вилушкар, марка Balkan Kar, тип Pegas EB 818.56, 1 т, година на производство 1988; дизел вилушкар, марка Indos, тип VAD 38/305x31,3 т, година на производство 1981; дизел вилушкар, марка Balkan Kar, тип DV 1792.45.20, 4,5 т, година на производство 1989; циркулар, количина 3, производство Robland, тип Z 3200, година на производство 2000, со систем за отпрашување, година на производство 1996, систем за отпрашување, година на производство 1999 и подвижен компресор, тип 2001, година на производство 1992; повеќевретена бушалица-дипларица (со компресор), производител Vitar, тип Alfa 27, фабрички број 891658, година на производство 1998; кант машина со собирач на струготини, производител Rapid, тип Cehisa EP-9, фабрички број 990, година на производство 1998; машина за дупчење, производител Minipres, тип BLUM, фабрички број 2332 ER, година на производство 1999; машина за кантирање, производител Hebrock GMBH, тип AKV 3005 DK, фабрички број 437, година на производство 2001; глодалка за спојници, производител HOFMAN, година на производство 1999; фреза глодалка, производител MINI MAN, тип T40 I, година на производство 1996; циркуларна пила, C 300, производител Mink, година на производство 1996; Абрихтер Дихт, производител SCM Italija, тип Mini mah FS 350, фабрички број ККО 18179, година на производство 1996; сите сопственост на заложникот должници Друштво за градежништво, трговија на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ, Леснина ДООЕЛ Скопје и Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало увоз-извоз МИТ 1111, Мит Корп ДОО Скопје, двете друштва со седиште на ул. "3-та Македонска ударна бригада" бб, Скопје, заснован е залог врз гореопишаните подвижни предмети, врз основа на Договор за невладетелски (регистриран) залог, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Весна Паунова, заведен под ОДУ број 123/03 од 26.09.2003 година, кое заложно право е заведено под единствен идентификационен број 10120030001205 од 01.10.2003 година, во Централниот регистар-Заложен регистар на РМ, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на парично побарување на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, во износ од 620.000,00 евра. (26346)

Над недвижниот имот, сопственост на Акционерското друштво за промет, производство и услуги ФАЛ-КО ФАСХИОН увоз-извоз Скопје, рег. бр. бдс. 4057830, деловен простор-зграда во останато стопанство на ул. "Гоце Делчев" бб, зграда 1, влез 1, кат 1, четворособен, со површина од 1015м²; зграда 1, влез 1, мансарда, еднособен, со површина од 456м²; зграда 1, влез 1, приземје Т 2, лоџии и балкони, двособни, со површина од 171м²; зграда 1, влез 1, приземје; зграда во останато стопанство, двособен, со површина од 764м²,

на К.П. бр. 9503/1, КО Центар 1 и зграда 1, влез 1, сутерен, деветособен, со површина од 883м² или вкупно објект со право на сопственост од вкупно 3289м², на К.П. бр. 9503/1, КО Центар 1, според имотен лист бр. 40944, прилог на актот означен со спис "Е", заснован е залог хипотека, ОДУ 312/03 од 03.10.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на подкредит во износ од 400.000 евра, врз основа на Договорот за кредит бр. 71/2002 за користење на подкредит од МБПР за програмата за кредитирање мали и средни претпријатија од кредитна линија на KFW од 23.07.2002 година. (26376)

Над подвижни предмети, сопственост на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДООЕЛ Кавадарци, кои се заведени во Централниот регистар под бр. 11420030000416, заснован е залог со нотарски акт, со својство на извршна исправа, кај нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 280/03 од 01.10.2003 година, во корист на заложниот доверител-Совет за радиодифузија Скопје, за обезбедување на паричен износ од 1.500.000,00 МКД, кое произлегува од Договорот за финансирање радио-телевизиска програма од јавен интерес бр. 08-1910/1 од 27.08.2003 година. (26352)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Љубомир Доневиќ од Свети Николе, под ОДУ 149/03 од 22.09.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, како заложен доверител и Југотутун АД Свети Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 73, како заложен должник е заснован залог на подвижни предмети во корист на Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување од 1.705.122,00 денари.

Предмет на залогот се: тутун, тип Јака, класа 1/3, вонсезонски, количина 10.684 кг, по цена од 143,64 денари/кг во износ од 1.534.649,76 денари; тутун, тип Јака, класа 3, количина 11.209 кг, по цена од 91,27 денари/кг во износ од 1.023.045,43 денари.

Напред наведените заложни предмети се евидентирани во Записник за попис помеѓу странките УЗП бр. 1235/03 од 22.09.2003 година.

Движните предмети на залогот од овој нотарски акт се сопственост на заложниот должник и должникот Југотутун АД Свети Николе, а се чуваат во магацините на заложниот должник. (26354)

Над недвижниот имот: парцела број 5212/6, м.в. "Град", под објект, со површина од 823м², во КО Неготино; парцела број 5212/6, во м.в. "Град", двор со површина од 1551м², КО Неготино, сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗДЕНКА Владимир ДООЕЛ Неготино, е заснован залог, со нотарски акт-Договор за обезбедување на побарување, со регистриран залог врз недвижен имот на нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 261/03 од 29.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 5.000.000,00 денари. (26355)

Над подвижните предмети: 350.000 литри наливно црно вино-Вранец, со минимум 11% алкохол, вкупна киселост 5-6 гр/л, испарлива киселина 0.50 мг/л, вкупен сулфур диоксид максимум 80 мг/л и слободен сулфур диоксид минимум 20 мг/л, од реколтата 2003 година, сопственост на Винарска визба ПОВАРДАРИЕ Неготино, е заснован залог со нотарски акт-Договор за залог на подвижни предмети, на нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ бр. 267/03 од 02.10.2003 година, во

корист на заложниот доверител Фонд за земјоделие Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000.000,00 денари. (26356)

Се продава недвижен имот, КО Горно Соње, К.П. бр. 1382, план 5, скица 6, м.в. "Мироец", култура нива, класа 5, со површина од 1483м², за цена од 4.449 ЕУР во денарска противвредност, евидентиран во ПЛ 648, сопственост на Петковски Симеон, со место на живеење на бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-13, Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, ул. "Наум Охридски" бр. 2, Скопје. (26345)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7964, план 015, скица 015, м.в. "Бунарче", култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 5.484м² и КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7967, план 015, скица 015, м.в. "Бунарче", култура лозје, класа 5, со вкупна површина од 2804м², сопственост на Благо Павлов од с. Крњево, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 690, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Благо Алексов" бб, Кавадарци. (26369)

Се продава земјоделско земјиште, нива построена на К.П. бр. 692/5 на м.в. "Падиште", нива од 7-ма класа, со површина од 600м², заведена во ПЛ бр. 724 за КО Здунје, сопственост на Мазлами Џемаил Алим, од с. Здунје, Гостивар, за купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, во Гостивар. (26370)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, парцела број 1338, во м.в. "Модра Чука", градина со површина од 3057м², сопственост на Јованов Блаже од Неготино, ул. "Илинденска" бр. 34, цена на продажба 18.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (26372)

Се продава земјоделско земјиште во КО Дрен, парцела број 437/1, м.в. "Дрен", нива со површина од 7242м², сопственост на Стојанов Ристо од Кавадарци, ул. "9 Бригада" бр. 16, цена на продажба 30.750,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (26373)

Се продава земјоделско земјиште во КО Криволак, парцела број 122/2, м.в. "Крушата", нива со површина од 9928м², парцела број 122/5, м.в. "Крушата", нива со површина од 9370м², парцела број 124/1, м.в. "Крушата", нива со површина од 3898м², сопственост на Милков Митре од Кавадарци, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 32, цена на продажба 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (26374)

Такашманов Стојан бул. "Јане Сандански" бр. 60-2/17, Скопје, продава земјоделски имот-нива КП 5912/6 во место викано "Јурија" со површина од 425 м² во план бр. 27 за КО Кучевиште.

Лицата кои имаат првенствено право на купување се должни да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а понудите да се достават кај нотарот Милена Карталова, бул. "Јане Сандански" бр. 70-мезанин, Скопје. (26468)

Со нотарски акт ОДУ бр. 178/03 од 03.10.2003 година, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, воспоставено е заложно право-регистриран залог врз следниот подвижен предмет: патничко моторно возило, марка MERCEDES BENZ, тип 210 D SPRINTER, бр. на шасија WDB9024721P943948, бр. на мотор 60298000281146, раб. зафатнина 2874, сила на мотор 75 kw, година на производство 1999, со последен регистарски број SK-080-NB, сопственост на заложникот должник врз основа на сообраќајна дозвола МК 0793328, издадена на 12.09.2003 година од ГУВР Скопје, во корист на заложникот доверител Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000 ЕУР. (26400)

Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетелски рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар, Скопје под ОДУ бр. 206/03 од 03.10.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје како заложен доверител и Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интрнешнл и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 24, Скопје како должник-заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на должникот-заложникот должник, кое заложно право е заведено под единствен деловоден идентификационен број 10120030001219 од 06.10.2003 година во Централниот регистар на РМ- Регионална регистрациона канцеларија во Скопје број 1. (26473)

Врз основа на Договор за залог на подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 416/03 од 19 септември 2003 година, склучен помеѓу АД РАДОБАНК-Скопје, со седиште на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 17 во Скопје, како заложен доверител и Рудници и железарница ВАЛАННИЦА ЗА ЛЕНТИ Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургија-топловалани траки - Скопје, со седиште на ул. "16-та Македонска бригада" во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложникот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 23.09.2003 година со деловоден број 10120030001147. (26521)

Врз основа на потврда (солеализација) на Договор за засновање на регистриран невладетелски залог (со својство на извршна исправа) потврден од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга П ред број 599/03 од 02.10.2003 година, склучен помеѓу "СТОПАНСКА БАНКА" АД Скопје-филијала Охрид, со седиште на ул. "Ванчо Николески" бр. 3 во Охрид, како заложен доверител и Трговското друштво за производство и трговија "КОНЗУМ ФАРМ" Охрид ДООЕЛ со седиште на ул. "Даме Груев" бр. А 1/2 во Охрид како должник-заложен должник, засновано е заложно право-невладетелски регистриран залог врз достасани побарувања од Фондот за здравство, по основ на Договор за купопродажба број 050/02 од 01.07.2002 година склучен помеѓу "Конзум Фарм" ДООЕЛ Охрид во својство на продавач и Фондот за здравствено осигурување на Македонија во својство на купувач, Анекс 1 број 051/02 од 01.07.2003 година и фактура број 11-1/174 од 14.03.2003 година во вкупен износ од 14.917.245,00 денари, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 02.10.2003 година со деловоден број 10320030000126, а за обезбедување на Договор за издавање гаранција за учество на лицитација бр. 09-1766 од 02.10.2003 година на износ од 7.000.000,00 денари. (26534)

Се објавува засновање на залог на побарување, заведен под единствен деловоден идентификационен број на документот 10120030001218 при Централниот регистар-регистар на залог на подвижни предмети и права, сопственост на заложникот должник Друштво за трговија, производство и услуги ГРАФИТИ Касим ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со нотарски акт-Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог на побарување ОДУ 459/3 од 03.10.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, Општина Горче Петров, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 79.000,00 ЕУР. (26555)

Се продава земјоделско земјиште нива лоцирана на КП бр. 4/1 за КО Д. Лакочереј, во м.в. "Дрење" со површина од 1910 м² за цена од 80,00 денари по 1 м², сопственост на Мангов Наум од Охрид, ул. "К. Абраш" бр. 7.

Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски просветители" бр. 8 (мезанин). (26548)

Се продава земјоделско земјиште: КО Глишиќ, КП бр. 966, план 004, скица 007, викано место "Оградите" катастарска култура -14100 лозје, класа 4, со вкупна површина од 3.673 м² сопственост на Ристо Пецов од Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (26550)

Ѓуровски Љупчо од Скопје, ул. "Радика-1" бр. 9/4-3 и Мишиќ Светлана од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 5/2-7, продаваат земјоделско земјиште, како сосопственици на земјоделското земјиште: култура- пасиште, класа 3-та, со површина од 525 м² на КП број 150, план 002, скица 005, в.м. "Ливади"; култура- нива, класа 5-та, со површина од 1481 м² на КП број 485, план 003, скица 012, во в.м. "Село"; култура- нива, 5-та, бонитетна класа, во површина од 1164 м² на КП број 489, план 005, скица 012, во в.м. "Нерезиште"; култура- нива, 6-та бонитетна класа, во површина од 3995 м² на КП број 503, план 005, скица 012, во в.м. "Нерезиште"; култура- нива, 5-та бонитетна класа, во површина од 1202 м² на КП број 1112, план 005, скица 012, во в.м. "Тробиште" и култура- нива, 6-та бонитетна класа, во површина од 759 м² на КП број 1127, план 006, скица 012, во в.м. "Тробиште", запишани во Имотен лист број 97 за КО Рудник, за купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (26552)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Боцевски Боровој и Стефановски Ангеле од Скопје, заведено во Поседовен лист бр. 1496, за КО Драчево и тоа: КП 6029/2, план 4, скица 9, во в.м. "Село" култура нива, класа 5, со површина од 224 м².

Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 100 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р.Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (26502)

Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот во Скопје, кој се наоѓа во КО Волково на КП 45/6, план 1, на в.м. "Цуцулести Камен", нива од 7-ма класа со вкупна површина од 1.675 м², евидентирано во ПЛ број 667 за КО Волково како сосопственост на продавачот Ратка Трајаноска од Скопје, за продажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 22. (26533)

Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина од 508 м², класа 7, кој имот лежи на К.П. 3199/1, план 11, скица 23, КО Кучково, в.м. "Бресличинја", сопственост на Петковски Борис од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен лист 590 издаден од Државен завод за геодетски работи – Сектор за премер и катастар – Скопје за вкупна купопродажна цена од 55.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште гранични со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (26607)

Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина од 1803 м², класа 4, кој имот лежи на К.П. 477, план 3, скица 6, КО Сарај, в.м. "Шајница", сопственост на Исмаил Азири од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен лист издаден од Државен завод за геодетски работи – Сектор за премер и катастар – Скопје за вкупна купопродажна цена од 180.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште гранични со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (26608)

Се продава недвижен имот: два идеални дела по 300/1265 м² од К.П. 5212 во в.м. "Цандо Кузманов" катастарска култура 17000 во вкупна површина од 1265 м² заведен во Имотен лист бр. 1521 за КО Росоман издаден од ДЗГР – Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на продавачот Маневски Велин Трајче од с. Росоман, ул. "Ц. Кузманов" бр. 14 за купопродажна цена од 10.000,00 денари по идеален дел.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (26616)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Цветковски Трипун и Кечовски Трајче, Скопје, заведен во Поседовен лист бр. 162, за К.О. Д. Лисиче и тоа: К.П.1529, пл. 6, в.м. "Керимово", култура нива, кл. 2, површина 3786 м². Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 100 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на Р.М." писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, Скопје. (26652)

На 3.10.2003 година кај нотарот Јован Стојчев од Радовиш е склучен Договор за залог ОДУ бр. 159/2003 помеѓу: Стопанска банка АД Скопје, „Градежно трговско друштво Бетон Радовиш АД Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр. 79 и Друштвото за услуги, градежништво Бетон ГТД ДООЕЛ Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр. 79.

Заради обезбедување на побарувањето на Стопанска банка АД Скопје наспрема должникот Бетон ГТД ДООЕЛ Радовиш кое произлегува од Договорот за премеѓање на долг во износ од 5.500.000,00 МКД, Бетон ГТД ДООЕЛ Радовиш го заложува следниот недвижен имот и тоа: Управно деловна зграда на ул. „Маршал Тито“ бр. 79 во Радовиш, Штип се состои од приземје со кат, на приземје со површина од 50,41м² (гаража) и деловен простор на кат со површина од 212,14 м² (односно нето корисна површина од 264,30 м²). (26850)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Катланово, на К.П. 1452/1, на м.в. „Плужина“ нива 4 класа во површина од 570 м², на К.П. 1452/7 на м.в. „Плужина“ нива во површина од 86 м² на која е сопственик Петровски Драгослав, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (26768)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Јурумлери, на К.П. 331, на м.в. „Кочиново“ и тоа овошна градина во површина од 7991 м² и нива 3, класа во површина од 7990 м², на која е сопственик на 3/6 идеален дел, сопственост на Кочманов Асен, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (26769)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Крстевски Зоран од Скопје, заведен во Поседовен лист бр. 1241, за КО Драчево, К.П. 4430, план 8, скица 19, м.в. „Локва“, култура нива, класа 6, површина 877 м², предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 100 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, Скопје. (26778)

Се продава недвижен имот – овошна градина, 4-та класа со вкупна површина од 2.731 м², што се наоѓа на К.П. 665/5, м.в. „Гробишта“, евидентирана во Поседовен лист бр. 311 за КО Орешани, сопственост на Слободан Чочковски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларијата на нотар Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ „Стара Рампа“). (26879)

Се продаваат: 34/45 од култура нива, чија вкупна површина изнесува 1697м², на К.П. бр. 8536, м.в. „ул. 23“, класа 3, за КО Битола, сопственост на Илкановска Мара од Битола, ул. „Сотир Брбевски“ бр. 37.

Наведените недвижности се продаваат за цена од 409.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците на наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола. (26754)

Се продава идеален дел од недвижен имот за КО Битола, во ИЛ бр. 9049, К.П. бр. 18526 на м.в. „Буковски Мост“, катастарска култура 14000-лозје, класа 2, со површина од 1000м², чија вкупна површина изнесува 3495м², сопственост на една половина идеални делови од вкупната површина на Катарина Николовска Канинска од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 21/15, за вкупна купопродажна цена од 290.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20, Битола. (26755)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 729, м.в. „Панцуриште“, класа 4, со површина од 4115м² и лозје на К.П. бр. 730, м.в. „Панцуриште“, класа 4, со површина од 1225м², по Имотен лист бр. 90, КО Дебриште за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Богдан Темелков од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (26757)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 10013, м.в. „Оградите“, класа 1, со површина од 1432м², по Имотен лист бр. 12030, КО Кавадарци 2,

за цена од 200.000,00 денари, сопственост на Тоде Сакалиев од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (26758)

Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото за производство, промет и услуги ЈУГОТЕКС Сузана и други експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија", кој се состои од недвижност-деловен простор во КО Карпош, на К.П. бр. 1188, дел 1, зграда број 3, влез 1, кат ПР, стан 009, намена 00570, на бул. "Партизански одреди" бр. 80, собност 001, со површина од 32м², запишан на Имотен лист бр. 29552, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје, е заснован залог со нотарски, акт ОДУ бр. 62/03 од 06.10.2003 година, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 18.900 ЕУР. (26600)

Врз основа на Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 372/03 од 01.10.2003 година, заложниот должник Друштво за туризам, угостителство, сообраќај и услуги ОРФЕЈ 1 Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 2, МБ4987136 има заложено подвижен предмет-возило, подробно опишано во приватната исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија-Заложен регистар Скопје. (26723)

Врз основа на Договор за залог на подвижни и неподвижни предмети со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ 273/03 од 02.10.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје и ЈТД МЕРКАТОР Зија Рушенов и други за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз Кочани, ул. "Стамен Манов" бр. 36, Кочани, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижност-дел од производствен погон со административен дел во индустриска зона во Кочани, во м.в. "Белски Дол", К.П. бр. 16743, дел 3, зграда 1, влез 2, кат мансарда, 519м² и мансарда 7м², заведено во Имотен лист бр. 12973 за КО Кочани. (26739)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони), со својство на извршна исправа потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 434/03 од 29 септември 2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Трговското друштво за производство, трговија, транспорт и услуги В.А.Т.-ТРАНСПОРТ Атанас Влашев ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "840" бр. 16 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 30.09.2003 година со деловоден број 10120030001199. (26790)

Врз основа на Анекс кон Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 447/03 од 6 октомври 2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стевковски" бб во Скопје, како заложен должник, запишана е промена во заснованото заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, која промена е регистрирана во Централниот регистар на 06.10.2003 година со деловоден број 10120030001221. (26792)

Врз основа на Анекс кон Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 446/03 од 6 октомври 2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стевковски" бб во Скопје, како заложен должник, извршена е промена на вредноста на обезбеденото побарување во заснованото заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: деловен објект на ул. "Благоја Стефковски" бб во нас. Маџари, изграден на КП број 4/3 и на КП број 12949/15 во КО Маџари, м.в. "Шут Брест" врз основа на Услови за градба број 07-1309/3 од 20.09.1999 година издадени од Министерството за урбанизам и градежништво - Подрачна единица Гази Баба -Скопје, заверен Главен проект со тех. број 31/99-3 од 03.2000 година, Одобрение за градење број 07-475/2 од 19.07.2000 година издадено од Министерството за урбанизам и градежништво - Подрачна единица Гази Баба-Скопје, за доградба на погон за преработка на земјоделски производи, со површина по проект: подрум од 205,76 м², приземје од 187,38 м² и кат од 188,90 м² или со вкупна површина од 582,04 м² и со изградена површина на лице место: подрум со површина од 239 м² во кој е сместен магацински простор со котлара, приземје со површина од 239 м² во кое е сместен дисконт со површина од 130 м² и административен простор со санитарен чвор и кат со површина од 239 м² во кој се сместени канцеларии со сала за состаноци, со земјиште под објектот и околу објектот кое служи за редовна употреба на објектот. (26795)

Со нотарски акт ОДУ бр. 183/03 од 07.10.2003 година (како Анекс на ОДУ бр. 175/00 од 07.09.2000 година, ОДУ бр. 38/02 од 15.02.2002 година, ОДУ бр. 38/02 од 15.02.2002 година) изготвени од нотарот Љубица Моловска од Скопје, зголемен е износот на обезбеденото парично побарување врз веќе востановеното заложно право-хипотека врз следните недвижности: деловен простор во Имотен лист број 27115 за КО Карпош, КП 6103, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, со вкупна површина од 727 м², деловен простор во Имотен лист број 9401 за КО Центар 1, КП 12026, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, со вкупна површина од 63 м², КП 12026, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, со површина од 67м², КП 12026, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, со површина од 94м², односно вкупна површина од 224 м² со проценета вредност од 672.000,00 ЕУР, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 700.000,00 ЕУР. (26861)

Над недвижниот имот сопственост на ДПТУ ПРВИ ПАРТИЗАН ДООЕЛ увоз-извоз с. Турново, Босилово, кој се состои од: деловен објект (магазин со административни простории), КП бр. 1148, зграда 5, влез 1, кат-приземје, стан број 1, м.в. "Турново" 36, со корисна површина од 728 м², запишано на Имотен лист број 691 за КО Турново и 2/3 идеален дел од: двор КП бр. 1148, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 3108 м²; земјиште под зграда КП бр. 1148, зграда 1, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 84 м²; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, зграда 2, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 57 м²; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, зграда 3, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 43 м²; земјиште под помошна зграда КП бр. 1148, зграда 4, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 46 м²; земјиште под зграда КП бр. 1148, зграда 5, план 004, скица 013, м.в. "Лаштово" со површина од 751 м² во КО Турново, запишано во Имотен лист број 658, деловна зграда вон стопанство, КП бр. 1803, зграда 1, кат-приземје, м.в. "Бул. М.Тито" 20, со корисна површина од 91 м² во КО Струмица, запишано во Имотен лист број 13253, згради во останато стопанство, КП бр. 1728/1, зграда 1, кат-приземје, м.в. "Ленинова" со корисна површина од 40 м²; зграда во останато стопанство, КП бр. 1678, зграда 1 кат-01, м.в. "М.Тито бр. 2" со корисна површина од 323 м²; помошни простории КП бр. 1678, зграда 1, кат-приземје, м.в. "М. Тито бр. 2" со корисна површина од 15 м²; зграда во останато стопанство КП бр. 1683/1, зграда 1, кат-приземје, м.в. "М.Тито бр. 2" со корисна површина од 57 м², сето во КО Струмица, запишано во Имотен лист број 11822, и подвижните предмети и тоа: моторно возило со следните технички карактеристики - вид-патничко, марка - BMW, тип 750 IAL E 38 M73, со број на шасија - W BAGJ0106ODG51068, број на мотор - 60402207, една витрина за колонијал 302 ЦМ, една витрина за колонијал 252 ЦМ, една витрина за колонијал 352 ЦМ, четири разладни фрижидери за минус 20 степени, една вертикална витрина, две госе spojки, заснован е залог со Договор за засновање на договорен залог (со својство на извршна исправа) од нотарот Соња Божинковска од Струмица, под ОДУ бр. 190/03 од 06.10.2003 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 600.000,00 ЕУР. (26930)

Врз основа на Договор за регистриран залог на подвижни предмети потврден Ружа Костовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 378/03 од 08.10.2003 година, заложниот должник Друштво за меѓународна и внатрешна трговија ЕУ-РОТРЕЈД Ефтим и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште Градски ѕид III локал 12, МВ 4122640 има заложено подвижни предмети, подробно опишани во приватната исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија- Заложен регистар Скопје. (26992)

Се продава земјоделско земјиште: 16/92 идеален дел од КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 5589, дел 3, план 010, скица 010, место викано "Доловица" култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 2.310 м² сопственост односно сопственост на Душко Тасе Младенов од с. Крњево, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 40 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-

донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (27008)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП 4255/2, во м.в. "Арапов Кладенец", лозје класа 3, во површина од 481 м² заведено во Имотен лист бр. 19575 за КО Куманово, сопственост на Цеков Илија од Куманово, за купопродажна цена од 180 денари по м².

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (27009)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Факсимил на име Д-р Силвана Тримче Младеновска, доктор на медицина, 134830, издаден од ФЗО на РМ - Скопје. (26308)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1233218/99 издаден од СВР-Скопје на име Куртиши Абдулкерим, ул. "391" бр. 10, Скопје. (26305)

Пасош бр. 1858247 издаден од СВР-Скопје на име Алтин Малиќ, ул. "Д. Тасковиќ" бр.38, Скопје. (26314)

Пасош бр. 1709173 издаден од СВР-Скопје на име Кадри Авдиљ, с. Студеничани, Скопје. (26318)

Пасош бр. 1135447/98 издаден од СВР-Скопје на име Хабибе Идризи, ул. "А. Авдовиќ 15" бр. 24, Скопје.

Пасош бр. 565140 издаден од СВР-Скопје на име Амзи Јусуфи, с. Буковиќ, Скопје. (26327)

Пасош бр. 1318865 на име Џајкоски Роберт, ул. "Сирма Војвода" бр. 102, Охрид. (26331)

Пасош бр. 1836502 на име Колев Сашко, ул. "Г. Брушански" бр. 9, Кавадарци. (26332)

Пасош бр. 1656609 на име Митрушева Елена, ул. "1-ви Мај" бр. 25, Валандово. (26333)

Пасош бр. 1626979 на име Ала Ферат, Струга.

Пасош бр. 1355034 издаден од СВР-Скопје на име Речеп Имер, с. Батинци, Скопје. (26339)

Пасош бр. 1784439/03 издаден од СВР-Велес на име Аднан Зекоски, ул. "К. Дрнков" бр. 9, Велес.

Пасош бр. 1680843/01 издаден од СВР-Скопје на име Нисрет Зекири, с. Мојанци, Скопје. (26367)

Пасош бр.1678503 издаден од СВР-Скопје на име Коста Наумовски, ул. "Фуштанска" бр.41б, Скопје.

Пасош бр. 1366621 на име Виктор Стрезовски, ул. "Кеј на Револуција" бр. 5/13, Кочани. (26439)

Пасош бр. 0492605/95 на име Стојановска Веселка, с. Мартиница, Крива Паланка. (26440)

Пасош бр. 471275 на име Божиновски Борче, ул. "Прилепска" бр. 78/23, Битола. (26441)

Пасош бр. 407358/94 на име Саиди Зуди, с. Ново Село бр. 1, Тетово. (26442)

Пасош бр. 1829017 на име Попов Нада Благој, ул. "Б. Мучето" бр. 13, Струмица. (26445)

Пасош бр. 1351317 на име Ајдини Тасим, Тетово.

Пасош бр. 1456911 издаден од СВР-Скопје на име Станковски Зоран, ул. "Р. Митровиќ" бр. 67-а, Скопје.

Пасош бр. 762983/95 издаден од СВР-Скопје на име Станковска Соња, ул. "Р. Митровиќ" бр. 67-а, Скопје.

Пасош бр. 1441912/01 издаден од СВР-Куманово на име Нусрет Ебиби, с. Романовце, Куманово.

Пасош бр. 1744160 издаден од СВР-Скопје на име Каранфилов Борис, ул. "Вамбел" бр.4 -1/11, Скопје.

Пасош бр. 1515427/01 издаден од СБР-Скопје на име Љутфула Али, с. Студеничани, Скопје. (26519)
Пасош бр. 721019 издаден од СБР-Скопје на име Младеновски Никола, ул. "Финска 2" бр. 8, с. Инди-
ково, Скопје. (26530)
Пасош бр. 1445731 издаден од СБР-Скопје на име Петковски Владимир, ул. "Б. Стефковски" бр. 5/2-10,
Скопје. (26549)
Пасош бр. 1496644 на име Амедоски Ѓунер, ул. "Кленоец" бр. 52, Битола. (25731)
Пасош бр. 1760384 издаден од СБР-Скопје на име Ибраими Нухо, с. Шишево, Скопје. (26605)
Пасош бр. 588283/95 издаден од СБР-Тетово на име Сафет Кадри, с. Пирок, Тетово. (26610)
Пасош бр. 1071017/98 издаден од СБР-Тетово на име Хиријет Кадри, с. Пирок, Тетово. (26611)
Пасош бр. 1024409 издаден од СБР-Куманово на име Демири Мејди, ул. "Н. Димик" бр. 4, Куманово. (26613)
Пасош бр. 0815936 издаден од СБР-Скопје на име Ејупов Исмет, ул. "Вардарска" бр. 67, с. Трубареве,
Скопје. (26614)
Пасош бр. 1378586/00 издаден од СБР-Скопје на име Сабит Асани, с. Ласкарци, Скопје. (26614)
Пасош бр. 1430774/00 издаден од СБР-Тетово на име Ариф Али, с. Боговиње, Тетово. (26633)
Пасош бр. 0609602 на име Јусуфовски Ахмет, ул. "Караорман" бр. 137, Битола. (26645)
Пасош бр. 1028715 на име Мирков Ванчо, с. Исти-
бања, Винаца. (26653)
Пасош бр. 1216232 на име Конески Рубинчо, с. Неб-
регово, Прилеп. (26654)
Пасош бр. 912712 на име Велији Шенол, Гостивар.
Пасош бр. 1348058/00 издаден од СБР-Гостивар на
име Муарем Агаи, ул. "ЈНА" бр. 173, Гостивар.
Пасош бр. 1302605/99 издаден од СБР-Скопје на име Демир Орхан, ул. "Австралиска" бр. 15-а Скопје.
Пасош бр. 820922/96 издаден од СБР-Скопје на име Филиповиќ Даринко, ул. "Ј. Сандански" бр. 17/1-7,
Скопје. (26740)
Пасош бр. 1324687/99 издаден од СБР-Скопје на име Мехмети Арбреша, ул. "М. Тито 6" бр. 25, Сарај,
Скопје. (26749)
Пасош бр. 1098461/98 издаден од СБР-Скопје на име Исламов Бајрам, с. Г. Количани, Скопје. (26759)
Пасош бр. 1719605 на име Мустафоска Маквирет, ул. "Партизанска" бр. 79, Струга. (26763)
Пасош бр. 1895795 на име Арсова Наталија, ул. "Методи Митевски" бр. 16, Струмица. (26764)
Пасош бр. 1848677 издаден од СБР-Куманово на име Бојковски Пера, ул. "Перо Чичо" бр. 56, Куманово.
Пасош бр. 1309584 издаден од СБР-Тетово на име Азири Миндерес, с. Теново, Тетово. (26779)
Пасош бр. 976023/97 издадена од СБР-Скопје на име Браим Селими, с. Танушеви, Скопје. (26853)
Пасош бр. 1575625/01 издаден од СБР - Скопје на име Ердан Селим, ул. Струмичка бр. 1/1-6, Скопје.
Пасош бр. 1585377/01 издаден од СБР-Скопје на име Ајла Селим, ул. "Струмичка" бр. 1/1-6, Скопје.
Пасош бр. 1775731/02 издаден од СБР-Скопје на име Седат Алими, с. Ласкарци, Скопје. (26889)
Пасош бр. 054390 издаден од СБР-Скопје на име Никола Горѓиевски, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/1-24,
Скопје. (26890)
Пасош бр. 669735/95 издаден од СБР-Тетово на име Идризи Сафет, с. Камењане, Тетово. (26893)
Пасош бр. 1711622 издаден од СБР-Скопје на име Апостолова Билјана, ул. "К. Металец" бр. 1-в/22,
Скопје. (26895)
Пасош бр. 1199643 на име Беса Џафери, ул. "105" бр. 23, Тетово. (26338)
Пасош бр. 1332189/00 издаден од СБР-Куманово на име Асим Емини, с. Матејче, Куманово. (26909)
Пасош бр. 1710230 издаден од СБР-Скопје на име Зекир Алмадет, ул. "Метохиска" бр. 22-б, Скопје.

Пасош бр. 1437921 на име Петрески Диле, ул. "Истарска" бр. 26, Прилеп. (26937)
Пасош бр. 1594634 на име Абазы Шпреса, Кичево.
Пасош бр. 1492904 на име Полиси Ментор, Струга.
Пасош бр. 1543939 на име Нусретка Арифоска,
Дебар. (26943)
Пасош бр. 1825049 издаден од СБР-Тетово на име Мема Ермира, ул. "107" бр. 15-а, Тетово. (26975)
Пасош бр. 1809631/03 издаден од СБР-Скопје на име Перихан Јашар, ул. "7-ми Јули" бр. 60, Скопје.
Пасош бр. 1853010/03 издаден од СБР-Скопје на име Алиу Наџми, с. Батинци, Скопје. (26985)
Пасош бр. 1835379 на име Трајкова Невенка, ул. "Делчевска" бр. 12, Штип. (26998)
Пасош бр. 1696639/02 издаден од СБР-Велес на име Абдиов Фердинанд, с. Г. Јаболчиште, Велес.
Пасош бр. 1106701/98 издаден од СБР-Скопје на име Вели Самир, ул. "Нов Живот" бр. 1, Скопје.
Пасош бр. 1328023/99 издаден од СБР-Скопје на име Саџи Арбен, ул. "Вуковарска" бр. 3/1-21, Скопје.
Пасош бр. 1133315 издаден од СБР-Гостивар на име Нухи Хебиби, с. Лаковица, Гостивар. (27052)
Чекови од тековна сметка бр. 1798972 од бр. 970171 до бр. 970182 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димеска Зора, Скопје. (26302)
Чекови од тековна сметка бр. 13382-85 со бр. 1589369 и бр. 1589370 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Бранкица Гавриќ, Скопје. (26307)
Чекови од тековна сметка бр. 80710-0003152246: од бр. 0008005789408 до бр. 0008005789411 и од бр. 0008-006876055 до бр. 0008006876074 издадени од Сто-
панска банка ад Скопје-Филијала Пробиштип на име Слободан Николовски, ул. "Џемал Биједиќ" бр. 15/115,
Штип. (26208)
Чекови од тековна сметка бр. 6665530 од бр. 5919404 до бр. 5919413 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитров Константин, Скопје.
Чекови од тековна сметка бр. 14587247 од бр. 5799-747 до бр. 5799758, од бр. 5863033 до бр. 5863045, од бр. 6201337 до бр. 6201344, од бр. 6237381 до бр. 6237-387, од бр. 6266462 до бр. 6266465, од бр. 5929134 до бр. 5929143 и од бр. 6091023 до бр. 6091027 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Филиповиќ Даринко, Скопје. (26557)
Чекови од тековна сметка бр. 13404-76 од бр. 1553-580 до бр. 1553583 издаден-а од Македонска банка АД Скопје на име Лилјана Соколовска, Скопје.
Чекови од тековна сметка бр. 12011429 со бр. 400-5020219, 4005020220 и бр. 4005020221 на име Томис-
лав Секуловски, "Иво Лола Рибар" 96/1/1, Скопје.
Чекови од тековна сметка бр. 17275805 со бр. 0032-000033556 и бр. 0032000033557 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ѓоревски Зоран, ул. "Романовска" бр. 4, Куманово. (25804)
Чекови од тековна сметка бр. 16841215 од бр. 6329-451 до бр. 6329459 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зенговски Стојче, Скопје.
Чекови од тековна сметка бр. 4369134 со бр. 1115175 и бр. 1115176 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костески Петре, Скопје. (26910)
Чекови од тековна сметка бр. 167331/23 од бр. 0828000093552 до бр. 0828000093555 и 0828000083744 издадени од Комерцијална банка на име Крсте Сазде-
ски, с. Ерцелија, Св. Николе. (26967)
Чековна картичка бр. 00155008 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Мојсовска Светлана, Охрид. (26797)
Работна книшка на име Костовски Иванчо, Скопје.
Работна книшка на име Крстевски Горан, Битола.
Работна книшка на име Рушити Шабан, ул. "Крушев-
ска" бр. 7, Кичево. (26310)
Работна книшка на име Алексовска Лиде, Крива
Паланка. (26312)

Работна книшка на име Ружди Таиров, ул. "М. Бекарски" бр. 50, Кочани. (26313)

Работна книшка на име Усаин Шамкаров, Скопје. (26313)

Работна книшка на име Атанасовски Горѓи, Скопје. (26326)

Работна книшка на име Милошески Пецо, с. М. Коњари, Прилеп. (26326)

Работна книшка на име Мицеска Трајана, ул. "Б. Николоски" бр. 2, Прилеп. (26328)

Работна книшка на име Петрит Алим, Охрид. (26328)

Работна книшка на име Рамадан Јусуф, Скопје. (26328)

Работна книшка на име Ибуш Сабедини, Скопје. (26328)

Работна книшка на име Доцка Даниловска, Скопје. (26328)

Работна книшка на име Јовановски Драги, Скопје. (26328)

Работна книшка на име Муарем Нејаз, Скопје. (26328)

Работна книшка на име Амети Амети, с. Брест, Скопје. (26391)

Работна книшка на име Петров Глигорије, Скопје. (26391)

Работна книшка на име Петров Сашо, Скопје. (26391)

Работна книшка на име Мишевска Маргарита, ул. "Октомвриска револуција" бр. 5, Куманово. (26404)

Работна книшка на име Бугариновска Павлинка, Берово. (26405)

Работна книшка на име Василева Валентина, ул. "Марксова" бр. 27/2-15, Велес. (26421)

Работна книшка на име Фератоски Мевлудин, с. Десово, Прилеп. (26423)

Работна книшка на име Скендер Ејупов, Скопје. (26423)

Работна книшка на име Гаврилоски Милутин, с. Беловиште, Тетово. (26427)

Работна книшка на име Спасовска Соња, Скопје. (26427)

Работна книшка на име Ивановски Бошко, ул. "В. Влаховиќ" бр. 25/6, Скопје. (26601)

Работна книшка на име Велковски Зоран, Скопје. (26601)

Работна книшка на име Зулфи Баки, с. Рашче, Скопје. (26609)

Работна книшка на име Мехмеди Аљими, ул. "П. Стојановски" бр. 4, Куманово. (26619)

Работна книшка на име Ресмије Зулбеари, с. Ваксинце, Куманово. (26621)

Работна книшка на име Абазии Ханифе, Скопје. (26621)

Работна книшка на име Николоска Горица, с. Пашино Рувци, Прилеп. (26627)

Работна книшка на име Боби Тенев, ул. "В. Икономов" бр. 11, Штип. (26630)

Работна книшка на име Апостолова Билјана, Радовиш. (26634)

Работна книшка на име Матова Дафина, Охрид. (26634)

Работна книшка на име Гилимсере Јахји, с. Палатица, Тетово. (26641)

Работна книшка на име Илиевски Скендим, с. Србица, Кичево. (26697)

Работна книшка на име Ипчески Иса, с. Србица, Кичево. (26698)

Работна книшка на име Стојковска Валентина, ул. "Максим Горки" 2-8, Битола. (26732)

Работна книшка на име Бобан Крстевски, Скопје. (26732)

Работна книшка на име Спасовска Јулијана, Скопје. (26732)

Работна книшка на име Рајковски Ванчо, Скопје. (26732)

Работна книшка на име Афијет Положани, Струга. (26732)

Работна книшка на име Петковска Анета, ул. "Струшка" бр. 36 А, Битола. (26781)

Работна книшка на име Зоран Ангелов, Гевгелија. (26781)

Работна книшка на име Ичмет Леши, Струга. (26781)

Работна книшка на име Костадинов Методи, Кочани. (26781)

Работна книшка на име Раде Митрев, ул. "Ударничка" бр. 5, Кочани. (26791)

Работна книшка на име Деспотовски Слаѓан, Куманово. (26801)

Работна книшка на име Цветан Миатевски, с. Клевовце, Куманово. (26804)

Работна книшка на име Стојменов Драгомир, ул. "Македонија" бр. 16/1, Куманово. (26807)

Работна книшка на име Стојна Димова, ул. "Б. Горев" бр. 22, Велес. (26815)

Работна книшка на име Виолета Јанеска Шиклеска, Прилеп. (26820)

Работна книшка на име Панчуров Христо, ул. "Св. Марковиќ" бр. 45, Струмица. (26824)

Работна книшка на име Атинез Мухаремовиќ, Скопје. (26834)

Работна книшка на име Беким Дарлишта, Скопје. (26834)

Работна книшка на име Раиф Сакип, Скопје. (26834)

Работна книшка на име Благој Танев, Скопје. (26834)

Работна книшка на име Александар Ристовски, Скопје. (26897)

Работна книшка на име Недев Тони, Скопје. (26898)

Работна книшка на име Трајанка Јованова, Скопје. (26898)

Работна книшка на име Марјан Огњановски, с. Станица Зелениково, Скопје. (26906)

Работна книшка на име Костовски Драган, Охрид. (26906)

Работна книшка на име Андрејева Тања, Скопје. (26906)

Работна книшка на име Влатко Митров, с. Нивичани, Кочани. (26931)

Работна книшка на име Бонев Трајан, с. Прибачево, Кочани. (26932)

Работна книшка на име Пашов Алил, с. Дорфулија, Св. Николе. (26934)

Работна книшка на име Шефик Дураки, с. Арачиново, Скопје. (26976)

Работна книшка на име Шилев Александар, Скопје. (26976)

Воена книшка на име Алими Џелал, с. Глугово, Скопје. (26528)

Воена книшка бр. 078441 на име Џеваир Бајрами, Дебар. (26617)

Воена книшка на име Јанкулов Емин, с. Коцалија, Радовиш. (26631)

Воена книшка на име Џудевиќ Един, Скопје. (26891)

Воена книшка на име Димов Горан, Скопје. (26974)

Свидетелство на име Адеми Лулзим, Тетово. (26311)

Свидетелство на име Слаѓана Радова, с. Мордовис, Кочани. (26315)

Свидетелство од 8 одделение на име Димова Дафинка, с. Горобинци, Св. Николе. (26321)

Свидетелство на име Ангелов Кирчо, Штип. (26322)

Свидетелство од 8 одделение на име Стојаноска Емилија, с. Дебреште, Прилеп. (26325)

Свидетелство од 7 одделение на име Муамет Усеини, с. Теново, Тетово. (26330)

Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов Сашко, Делчево. (26406)

Свидетелство на име Иванова Павлина, Делчево. (26406)

Свидетелство на име Ристоски Борис, Гостивар. (26409)

Свидетелство на име Инис Ивани, Тетово. (26409)

Свидетелство од 8 одделение на име Делчо Гоцевски, с. Саса, Мак. Каменица. (26410)

Свидетелство на име Нешкова Марија, Кочани. (26418)

Свидетелство на име Билеска Атице, Велес. (26418)

Свидетелство од 8 одделение на име Реџије Абдија, Тетово. (26429)

Свидетелство од 8 одделение на име Рашит Османи, с. Ларце, Тетово. (26430)

Свидетелство од 8 одделение на име Агим Муртезани, с. Ново Село бр. 1, Тетово. (26431)

Свидетелство од 1 и 2 година на име Кесеф Жозефина, с. Стојаково, Гевгелија. (26435)

Свидетелство и диплома за завршена гимназија на име Жана Богданоска, Мак. Брод. (26451)

Свидетелство од 8 одделение на име Јашаровска Телфије, с. Лопате, Куманово. (26618)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ивана Станишковска, ул. "Ј. Сандански" бр. 23, Кочани. (26618)

Свидетелство на име Рами Таировски, с. Бузалково, Велес. (26636)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Волнароски" на име Маркоска Мимоза, с. Лознани, Битола. (26637)

Свидетелство од 4 одделение на име Алиоска Лирије, с. Лажани, Прилеп. (26639)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сехаре Селмани, с. Нереште, Тетово. (26643)

Свидетелство на име Николова Биљана, ул. "Орце Николов" 17, Кратово. (26731)

Свидетелство од 8 одделение на име Редечи Ридван, с. Отља, Куманово. (26783)

Свидетелство од 8 одделение на име Незири Шемси, с. Отља, Куманово. (26784)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Рилиндја" на име Љуљзим Авдили, с. Ваксинце, Куманово. (26785)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од имназијата "Зеф Љуш Марку" на име Шекеровски Марко, Скопје. (26805)

Свидетелство од 5 одделение на име Амедоска Атиче, с. Канатларци, Прилеп. (26817)

Свидетелство на име Ристески Миодраг, с. Саракино, Тетово. (26822)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25-ти Мај"-Скопје на име Идриз Фетахи, с. Сингелик, Скопје. (26849)

Свидетелство на име Трајчев Влатко, ул. "М. Пупин" бр. 23, Штип. (26863)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Климент Охридски" на име Цветковска Александра, Скопје. (26911)

Свидетелство на име Рамадани Хидри, Струга. (26920)

Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Мемет Шеји, Струга. (26920)

Свидетелство од 8 одделение на име Бујамин Насуфи, с. Радиовце, Тетово. (26922)

Свидетелство на име Хамди Шасивари, с. Слатино, Тетово. (26923)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Скендер Идризи, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 11, Тетово. (26928)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Абаз Бије, ул. "О. Прица" бр. 22, Куманово. (26928)

Свидетелство на име Темков Никола, Радовиш. (26503)

Ученичка книшка издадена од ДЕТУ "Михајло Пупин" Скопје на име Манев Дарко, Скопје. (26503)

Индекс на име Кантрачиева Татјана, ул. "Ило Шопов" бр.9/8, Струмица. (26323)

Индекс бр. 5435 издаден од Ахитектонски факултет-Скопје на име Петрушева Кристина, Штип. (26918)

Индекс бр. 16281 издаден од Машински факултет-Скопје на име Стојановски Александар, Скопје. (26918)

Индекс на име Роберт Шираков, ул. "11-ти Октомври" бр. 30/21, Скопје. (26918)

Индекс бр. 70206 издаден од Градежен факултет на име Христовски Сашо, Скопје. (26960)

Диплома на име Трајчева Слободанка, ул. "М. Тито" бр. 13, Св. Николе. (26316)

Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Ислами Реџеп, Скопје. (26351)

Диплома на име Алиу Ајнете, Охрид. (26371)

Диплома на име Покочев Митко, Нов Дојран. (26416)

Диплома на име Петров Бранислав, ул. "Љубљанска" бр. 9/13, Гевгелија. (26416)

Диплома на име Шасине Мустафа, Тетово. (26432)

Диплома за завршен 4 ССС издадена од ЕТУЦ Коце Металец на име Емил Јовановски, Скопје. (26661)

Диплома издадена од Работнички универзитет "Кочо Рацин" на име Ели Каранфиловска, Скопје. (26661)

Диплома на име Ивановски Методи, ул. "С. Досев" бр. 7, Кратово. (26626)

Диплома на име Јосева Силвана, Велес. (26635)

Диплома на име Пиргози Сали, Гостивар. (26642)

Диплома издадена од ДСГУ "Здравко Цветковски" Скопје на име Димов Лазар, Кавадарци. (26661)

Диплома на име Златков Звонко, с. Пекљани, Винаца. (26809)

Диплома издадена од ДСМТУ "Наце Буѓони" на име Горан Секирарски, ул. "11-ти Октомври" бр. 39/2, Куманово. (26809)

Диплома издадена од УСО "Коле Неделковски" на име Михалчева Стојна, ул. "11-ти Октомври" бр. 6/2, Велес. (26813)

Диплома на име Степаноска Ана, с. Зубовце, Гостивар. (26917)

Здравствена легитимација на име Мартина Чочкова, Велес. (26324)

Здравствена легитимација на име Јован Михајлов, Пробиштип. (26413)

Здравствена легитимација на име Сулеманова Адизе, ул. "Благој Кирков" бр. 34, Велес. (26419)

Здравствена легитимација на име Николова Валентина, Велес. (26420)

Здравствена легитимација на име Тодороски Наум, Охрид. (26424)

Здравствена легитимација бр. 215-253693-00 на име Николеска Коле Наташа, "М. Јорданоски" 48, Охрид. (26708)

Здравствена легитимација бр. 215-292567 на име Бакрески Борис, ул. "Караорман" бр. 11, с. Лескоец, Охрид. (26708)

Здравствена легитимација на име Пипиле Жанко, ул. "М. Тито" бр. 2, Охрид. (26811)

Здравствена легитимација на име Соколовска Јасмина, Пробиштип. (26933)

Девизна штедна книшка бр. 4000-53-00286-0 издадена од Инвест банка-експозитура Охрид на име Пљакоски Глигор, Охрид. (26624)

Даночна картичка бр.4030000429083 издадена од Управа за приходи на име НЕБОДЕР ДООЕЛ, Скопје. (26604)

Даночна картичка бр.5030991133571 издадена од Управа за јавни приходи на име ЕЛИТА Клима уреди ТП, Скопје. (26417)

Даночна картичка бр. 4004995100274 издадена од Управа за јавни приходи Регионален центар Прилеп на име СВЕТЛО СКОПСКО ЕКСТРА, Велес. (26604)

Даночна картичка бр. 4030990154806 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Интеркам ДООЕЛ, Скопје. (26604)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Димитрова Танка, ул. "Карл Маркс" бр. 56, Штип. (26659)

Даночна картичка бр. 4007990110017 издадена од Управа за јавни приходи на име УНИ ПЕКС, Гостивар. (26765)

Даночна картичка бр. 4026992113077 издадена од Управа за јавни приходи на име Мазар Елмази, с. Калишта, Струга. (26765)

Даночна картичка бр. 0135565 издадена од Управа за јавни приходи на име ТИЧИНО-Гоцев Тони, Радовиш. (26765)

Даночна картичка бр. 4030992133792 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Форд Комерц, Скопје. (26914)

Даночна картичка бр.4030994190491 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име МАНИКО ДООЕЛ, Скопје. (26927)

Даночна картичка бр. 4026001119439 издадена од Управа за јавни приходи на име ГОГО ДОО, Струга. (26927)

Даночна картичка бр. 4030992207699 издадена од Управа за јавни приходи на име АГРОН Ц.О., Скопје. (26927)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност УП. бр. 25-214 издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Иван Атанасов, Скопје. (26517)

Решение бр. 06-22268 издадено од С. О. К. Вола-Скопје на име Кемал Усеин, Скопје. (26662)

Решение на име Хоџај Гани, Гостивар. (26939)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 64/03 за пасош бр. 1852967 издаден од СВР-Скопје на име Малики Иусуф, ул. "Панче Неделковски" бр. 5, Скопје, наместо "Иусуф" треба да стои "Исуф".

Престанува со вршење на дејност со личен труд Иван Атанасов, Скопје. (26412)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и членовите од 15 до 32 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб., - Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Компјутерска опрема и телефонска централа.

1.3. Спецификациите за компјутерската опрема и за телефонската централа може да се добијат во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб., секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот, без надоместок.

1.4. Набавката е делива.

Со најповолниот понудувач, односно понудувачи, ќе се склучи договор.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на правни и физички лица регистрирани на подрачјето на Република Македонија за вршење на дејноста.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Податоци за понудувачот.

2.2. Цена на понудата (со сите давачки, согласно со член 57 од Законот за јавни набавки), изразена во МКД.

2.3. Начин и услови за плаќање.

2.4. Рок за извршување на набавката.

2.5. Рок на важност на понудата.

2.6. Назив на производителот на опремата.

2.7. Гарантен рок на опремата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар за економската и финансиската способност на понудувачот.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Извод од регистрација на дејноста.

3.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.5. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејноста.

3.6. Референцна листа за извршени испораки во последните 3 години.

3.7. Сертификат за квалитетот и потеклото на опремата.

Сите документи треба да се во оригинал или копии заверени кај нотар и да не се постари од 6 месеци, освен изводот од регистрацијата на дејноста.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Квалитет60 поени,
- Цена20 поени,
- Рок за извршување на набавката10 поени,
- Гарантен рок10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. Документацијата се доставува во затворен коверт на кој задолжително стои ознаката "не отворај" и бројот на овој повик.

5.2. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на Република Македонија" и во дневните весници "Нова Македонија", "Утрински весник", "Дневник" и "Факти".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.3. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб., - Скопје, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 31.10.2003 година, со почеток во 10,30 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите, во просториите на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, барака бр. 4, сала за состаноци.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и согласно Законот за јавни набавки, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 3115-567 локал 188 или 3123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-62/7 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Предмет на набавка:

1.2. Индустриски колачи од 100 гр.

според асортиман на производителот86.400 кг.

2. Бараните производи во целост да одговараат на одредбите од Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста.

Пакување: индивидуално пакување од 100 гр. и збирно пакување во картонски кутии од 5-6 кг.

Испорака: месечна по диспозиција - франко воени пошти во Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг. во денари без ДДВ и ДДВ посебно да е исказан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака.

Понудувачот е должен да достави обележана мо-стра по (1 кг.) за секој понуден производ во просториите на Домот на АРМ Скопје, на денот на јавното отворање.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
 - документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
 - доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
 - доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
 - техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки), и
 - производна спецификација за секој понуден производ.
- Техничката документација не смее да биде постара од 6 месеци, освен документацијата од прва алинеја.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена50 бода,
- квалитет20 бода,
- техничка способност на понудувачот20 бода,
- начин на плаќање.....10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 30.10.2003 година, со почеток во 09,00 часот, во просториите во Домот на АРМ Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 локал 107.

Комисија за јавни набавки

Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК А/2/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад "Црвена Скопска општина" бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Проект број OZA 7955-00/02.

Изведба на проект "Набавка на материјали за водоснабдување на Општина Извор".

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во Република Македонија и од странство.

2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ се во целост наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигната во просториите на општина Извор (канцеларија на градоначалникот), секој работен ден од 9,00 до 13,00 часот, во времето на траењето на јавниот повик, со уплата на износ од 4.200,00 денари неповратни средства во готово.

2.1. Лот 1: Набавка на фитинзи, челични цевки, конзолни цевки и пренапрегнати челични цевки.

2.2. Лот 2: Набавка на РЕ-HD цевки приближно 380м OD 110 со фитинзи и вентили.

2.3. Лот 3: Набавка на 148 метри и PVC канализациони цевки.

2.4. Лот 4: Набавка на стандардна РЕ комора за извор и фитинзи.

2.5. Лот 5: Набавка на РЕ-HD цевки приближно 2.030 м OD 110 со фитинзи и вентили.

2.6. Лот 6: Набавка на 500 м РЕ-HD цевки PN 10 OD 110.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација која е на англиски јазик.

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единични цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во евра) без ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 10% од цена на понудата.

3.5. Понудувачот мора да достави понуда за сите лотови.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на дејноста;

4.2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

4.3. Техничко-технолошки бонитет;

4.4. Извод од судска евиденција како доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

4.5. Доказ од надлежен орган дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки – пречистениот текст треба да содржи:

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;

- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот.

Документацијата за техничка способност понудувачот задолжително да ја достави на македонски и англиски јазик.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 1 копија. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.2. Понудите се доставуваат по пошта или во архивата на адреса на набавувачот, Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад "Црвена Скопска општина" бр. 4, Скопје.

5.3. Краен рок за предавање на понудите е 29.10.2003 година до 15,00 часот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои нема да ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.2. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски, плоштад "Црвена Скопска општина" бр. 4, Скопје, соба број 319, на ден 29.10.2003 година во 17 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.3. Дополнителни информации може да се добијат на телефоните 02/3145-499 и 043/245/105.

Министерство за транспорт и врски

Република Македонија Министерство за транспорт и врски, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК А/3/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Проект број OZA 7955-00/02.

Изведба на проект: „Градежни работи за подобрување на водоснабдување на општина Извор“.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија и од странство.

2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ се во целост наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на општина Извор (канцеларија на градоначалникот), секој работен ден од 9,00 до 13,00 часот, во времето на траењето на јавниот повик, со уплата на износ од 6.200,00 денари неповратни средства во готово.

2.1. Лот 1: Изградба на нов бетонски резервоар од 50м³ со единица за дезинфекција.

2.2. Лот 2: Изградба на нов цевковод од резервоарот до болницата Јасеново, вкупна должина од 380 метри.

2.3. Лот 3: Реконструкција на 148 метри канализација од кујната до главниот колектор.

2.4. Лот 4: Зафаќање на постоечкиот извор со изградба на нов каптиран извор.

2.5. Лот 5: Изградба на нова цевка (OD 110, PN 10) од изворот до резервоарот (2,3 км).

2.6. Лот 6: Поврзување на болницата Јасеново со виканд населбата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација која е на англиски јазик.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единични цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во евра) без ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 10% од цена на понудата.

3.5. Понудувачот мора да достави понуда за сите лотови.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на дејноста;

4.2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

4.3. Техничко-технолошки бонитет;

4.4. Извод од судска евиденција како доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

4.5. Доказ од надлежен орган дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки – пречистениот текст треба да содржи:

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;

- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот.

Документацијата за техничка способност понудувачот задолжително да ја достави на македонски и англиски јазик.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 1 копија. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.2. Понудите се доставуваат по пошта или во архивата на адреса на набавувачот, Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ број 4, Скопје.

5.3. Краен рок за предавање на понудите е 29.10.2003 година до 15 часот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои нема да ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.2. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски, плоштад „Црвена Скопска општина“ број 4 – Скопје, соба број 319, на ден 29.10.2003 година во 17 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.3. Дополнителни информации може да се добијат на телефоните 02/3145-499 и 043/245/105.

Министерство за транспорт и врски

Врз основа на член 15, 16, 35, 36 и 37 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02- пречистен текст) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 24/2003), Комисијата за јавни набавки за опрема, стоки, вршење на услуги, материјални права и градежни работи на Министерството за образование и наука, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерството за образование и наука, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9, Скопје.

2. Предметот на ограничениот повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност-претквалификација за избор на кандидати за набавка на училишна опрема - клупи, столчиња и табли за потребите на основните училишта во Република Македонија за учебната 2003/2004 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на домашни, странски правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваков вид дејност.

4. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за образование и наука, има потреба од претходно утврдување на подобност на кандидати-претквалификација, преку прибирање на техничка документација врз основа на која ќе се оцени способноста на кандидатите за извршување на предметната јавна набавка.

2.2. Од квалификуваните кандидати, дополнително ќе се побара доставување на понуди за извршување на предметната набавка предвидена со програми на Министерството за образование и наука за 2003 година.

2.3. Тендерската документација ќе биде доставена на понудувачите од кога ќе бидат избрани за фазата на претквалификација.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидатите во претквалификацијата, должни се да ја достават следната документација предвидена со член 24, 25 и 38 од Законот за јавни набавки и тоа:

3.1. Техничко-технолошки бонитет кој опфаќа:

3.1.1. Документи за расположива производствена опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;

3.1.2. Број и структура на вработени по квалификацiji и искуство;

3.1.3. Референц листа за досега извршени набавки во последните три години со износи, датуми и примачи.

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена фотокопија од нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или заверена фотокопија од нотар (не постара од шест месеци).

3.4. Извод од регистрација на дејноста.

3.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, во оригинал или заверена фотокопија од нотар (не постара од шест месеци).

3.6. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност во оригинал или заверена фотокопија од нотар (не постаро од шест месеци).

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата се доставува до Министерството за образование и наука, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9, Скопје, во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај", бројот на ограничениот повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува набавувачот.

4.2. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на Ограничениот повик бр. 3/2003, во "Службен весник на РМ".

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според одредбите на овој ограничен повик, нема да биде отворена и разгледана.

5.2. Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел: 3118-022 л. 143, 3223-599 и 3133-376.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за економија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека се повторува постапката за распределба на нераспределениот дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Република Словенија и тоа за:

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса, тарифна ознака 0401 20, во количина од 800 тони.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши во еден дел со рок на увоз до 31.12.2003 година.

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинската квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ од 3000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секоја поединечен дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Рокот за извршување на увозот е даден во точка II. од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-те писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, заклучно со 31.10.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат, поодделно за секој поединечен дел од царинската квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003, 59/2003).

Бонитетот треба да биде издаден од Централниот регистар на Република Македонија.

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на ден 05.11.2003 година во 10 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци на I кат.

Министерство за економија

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, повторно објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-3673/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за следната набавка: - услуги на осигурување за период од една година на имотот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со подрачните служби и имотот на јавните здравствени организации на Република Македонија.

3. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност, пропишана со прописите за осигурување.

4. Постапката на ограничениот повик се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

5. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско финансиски бонитет;
- техничко технолошки бонитет;
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка;
- менаџерски способности;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган;
- документација за регистрирање на друштвото за осигурување и тоа: акт за основање, дозвола за вршење на работи на осигурување и решение за упис во трговскиот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стоки ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон бр. 02 289 039.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, по трет пат објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5039/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - кеси за колостомата за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб., секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - кеси за колостомата се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Законот за лекови - помошни лековите средства и медицински помагала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки (магаински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат,

- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови помошни лековите средства и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација), или писмено известување од Министерството за здравство на Република Македонија дека е поднесено барање за ставање во промет на материјалот што се нуди.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Напомена: Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши на понудувачот кој доставил решение за пуштање во промет на материјалот што се нуди, или ова решение ќе го достави до 5.11.2003 година.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).
- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.
- Сертификат за квалитет од производителот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 28.10.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - цена со сите давачки франко | |
| краен корисник | - 65 бода, |
| - квалитет | - 25 бода, |
| - рок на плаќање | - 10 бода. |

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-5039/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 28.10.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 28.10.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, повторно објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-8282/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е превоз (транспорт) на нафтени деривати (мазут и масло за греење екстра лесно - ЕЛ) од добавувачот до здравствените организации во Република Македонија и подрачните служби на Фондот (крајна дестинација).

3. Спецификацијата со количините, видот на нафтените деривати, како и крајните дестинации за транспорт дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од транспортните услуги се искажува за период од 12 месеци.

6. Транспортот ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата не е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,

- цена во денари со сите давачки франко крајна дестинација со утовар и растовар и тоа:
- цена за транспорт за 1 килограм за мазут,
- цена за транспорт за 1 литар за масло за горење,
- цената треба да биде упросечена по килограм односнo литар без оглед за која дестинација се однесува,
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
 2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
 3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки (број на специјални возила за транспорт на нафтни деривати со мерач на гориво и носивост на возилата - тонажа).
 4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.
 5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
 6. Документација за регистрација на дејноста.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 27.10.2003 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - цена со сите давачки франко | |
| краен корисник | - 60 бода, |
| - рок на плаќање | - 20 бода, |
| - техничка способност | - 20 бода. |

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-8282/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 27.10.2003 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.10.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-23/03

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" бб.

2. Предмет на јавната набавка е изградба на армиранобетонски мост на река Вардар кај Транспортен центар-Скопје.

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фаза I-фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II-прибирање на понуди од квалификуваните понудувачи за изведување на работите од предметот на набавката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс;
- документ за регистрација за вршење на соодветна дејност;
- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број);
- документ за економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар, а економско-финансискиот бонитет и бараните потврди да бидат не постари од шест месеци.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", број на јавниот повик.

2. Рок за прием на понудите: 10 дена од последното објавување во јавно гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса Град Скопје-Комисија за јавни набавки, ул. "Илинденска" бб, Скопје, или со предавање во архивата на Град Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите што нема да бидат доставени во определениот рок и кои нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да добијат на тел. 3297-283, Комисија за јавни набавки на Град Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-1/04

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" бб.

2. Предмет на јавната набавка е изведување на следните видови работи на подрачјето на Град Скопје во текот на 2004 година:

ПОЗ А: санација, реконструкција и изградба на јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт);

ПОЗ Б: изградба на јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

ПОЗ Ц: изградба на водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) и топлификациона мрежа;

ПОЗ Д: изградба и преместување на нисконапонска електрична мрежа и изградба и реконструкција на јавно осветлување;

ПОЗ Е: санација, реконструкција и изградба на подвозници, надвозници и мостови;

ПОЗ Ф: проектирање на подвозници, надвозници и мостови, улична мрежа, паркиралишта, водоводна, хидрантска, канализациона, топлификациона и нисконапонска електрична мрежа и јавно осветлување.

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност. Понудувачите може да дадат свои понуди за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фаза I-фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II- прибирање на понуди од квалификуваните понудувачи за изведување на работите од предметот на набавката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс;

- документ за регистрација за вршење на соодветна дејност;

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број);

- документот за техничко-технолошкиот бонитет треба да се однесува за позицијата од предметот на набавката за која понудувачот дава своја понуда;

- документ за економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копие заверено кај нотар, а економско-финансискиот бонитет и бараните потврди да бидат не постари од шест месеци.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", број на јавниот повик и позициите од предметот на набавката за кои се дава понуда.

2. Рок за прием на понудите: 21 ден од последното објавување на јавното гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса Град Скопје-Комисија за јавни набавки, ул. "Илинденска" бб, Скопје, или со предавање во архивата на Град Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите што нема да бидат доставени во определениот рок и кои нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да добијат на тел. 3297-283, Комисија за јавни набавки на град Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Македонска Радио Телевизија, согласно заклучоците на Владата и Собранието на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-1/2003 ЗА НАБАВКА - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ФИНАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕСТРУКТУИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА (ОБЈАВУВАЊЕ ПО ВТОР ПАТ)

1. НАБАВУВАЧ :

Македонска Радио Телевизија, со седиште на улица "Гоце Делчев" б.б. Скопје.

Средствата за набавката ќе ги обезбеди Министерството за финансии од Буџетот на Република Македонија.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Консултантски услуги за финансиска консолидација и реструктурирање на Македонската Радио Телевизија.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Тендерската документација, заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавувањето на Отворениот повик број 01-1/2003 објавен по втор пат, секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во архивата на Македонска Радио Телевизија во Скопје.

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација ќе имаат можност да поднесат понуда.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, број на вработени, телефон, факс и сл.);
- вкупна цена за консултантските услуги за финансиска консолидација и реструктурирање на МРТ (со засметан ДДВ и други давачки кои треба да бидат искажани посебно) искажана во денари;
- начин и рок на плаќање.

Понудата треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр.32/98 и 55/98);
- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 24 став 3 од Законот за јавни набавки;
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај-потврда од надлежен Основен суд);
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци);
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- список на извршени услуги од овој вид во последните 3 (три) години со износите и корисниците на услугите (референтна листа);
- список на лица кои се вработени кај понудувачот и кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изработка на санациони програми (дипломи, сертификати и сл.).

Наведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена 35 поени;
- Број на вклучени лица и нивно досегашно искуство 30 поени;

- Квалитет на услуги 25 поени;
- Реноме,
- Учество во вакви или слични проекти,
- Рок на подготвување на Извештајот и доставување на препораките,
- Начин и рок на плаќање 10 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно со член 27, став 1, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно, набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начинот и рокот на плаќање и времетраење на периодот на подготвување на Извештајот и доставување на препораките.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик број 01-1/2003 објавен по втор пат (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Македонска Радио Телевизија по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Гоце Делчев" б.б., или да се предадат во архивата на Македонска Радио Телевизија (најдоцна до 16 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 03.11.2003 година во 12:00 часот во просториите на Македонска Радио Телевизија (ул. "Гоце Делчев" б.б. Скопје), V-ти кат соба 514-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Pursuant the article 16, paragraph 1 and article 17, of the Law on Public Procurements (Official Gazette of RM 21/2002, the Commission for public procurements of the Macedonian Radio and Television, in accordance with the conclusions of the Government and the Parliament of the Republic of Macedonia, is announcing an

**OPEN INVITATION no 01-1/2003
FOR PROCUREMENT OF CONSULTING
SERVICES FOR FINANCIAL CONSOLIDATION
AND RESTRUCTURING OF THE MACEDONIAN
RADIO AND TELEVISION
(FOR THE SECOND TIME)**

1. SERVICE PROVIDER:

Macedonian Radio and Television, at Bul.Goce Delcev,bb, Skopje.

The funds for the procurement will be provided by the Ministry of Finance, from the budget of the Republic of Macedonia.

2. SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Consulting services for financial consolidation and restructuring of the Macedonian Radio and Television.

3. TENDER DOCUMENTATION:

The tender documentation will be accessible to the bidders, upon the announcement of the open invitation no 01-1/2003, (for the second time) every work day from 8.30 am to 3.30 pm, in the Archive of the Macedonian Radio and Television in Skopje.

Only the bidders having picked up the tender documentation will be enabled to make a bid.

4. THE BID SHOULD CONTAIN:

- presentation of the bidder : (name, address, seat, person in charge, number of employees, phone, fax etc.);
- total price for consulting services on financial consolidation and restructuring of MRT (Macedonian Radio and Television), (VAT and other duties included and presented separately) in denars
- way of payment and deadlines

The bids should be submitted in Macedonian.

The bids which do not contain the am data, i.e. if the data are not presented in the required way, will be considered as incomplete and will be excluded of the further procedure and will not be evaluated.

Each domestic and foreign legal entity and individual, registered for the activity, subject of the procurement, has right to submit a bid.

5. TECHNICAL DOCUMENTATION:

5.1. Accompanying documentation the bidder should enclose together with the bid:

- A copy of the Court registry of the business activity;
- a document on the solvency of the bidder issued by the Central registry, in accordance with the regulations of the solvency document (Official Gazette no 32/98 and 55/98)
- the document of the solvency of the foreign legal entity sand individual , should be submitted pursuant the article 24, paragraph 3 of The Law on Public procurements
- a proof of not being in a bankruptcy or liquidation process (a certificate of the Court's Registry - Certificate from the Basic Court);
- a proof of not having a court sentence going into effect for ban on business activity (a certificate from Basic Court- Magistrate dept.)
- a certificate of the Internal Revenue Service for the paid taxes, fees and other duties, not older than 6 months;

All the documents consisting the accompanying documentation should be submitted in original, or as a copy verified by a notary, the certificate on business activity can be submitted as copy.

5.2. Documents with which the bidder is proving his technical ability, pursuant the article 25, paragraph 1 of the law on public procurement, and which should be submitted in an envelope signed as " documentation":

- list of the services rendered in the last 3 (three) years, with total sums and the users (reference list)
- list of the employees of the bidder, who will be involved in performing the service (name, surname, education level) and proof of their skills for processing of the sanation programmes (diplomas, certificates, etc.);

The above mentioned list should be verified and signed by a person in charge.

6. CRITERIA FOR CHOICE OF THE MOST FAVORABLE BIDDER:

- | | |
|--|-----------|
| - Price | 35 points |
| - Number of persons involved and their past experience | 30 points |
| - Quality of the service | 25 points |
| Fame | |
| Participation in similar projects | |

Time limits for preparation of the Report and submission of the recommendations

- Way and maturity of payment 10 points

The most favorable bidder, will be chosen, pursuant the article 27, paragraph 1, item 2 of the Law on Public Procurements, i.e. the providing will be given to the economically strongest bidder, taking into consideration the price, quality, way and maturity of payment and the time limit for the elaborating the Report and submission of the recommendations.

7. DEADLINE AND THE MANNER OF SUBMISSION OF THE BIDS:

The deadline for submission of the bids is 15 days upon the issue of the Open invitation no 01-1/2003 (for the second time) including the day of its issue.

The bids arrived to the Archive of the Macedonian Radio and Television, after the deadline, will not be examined.

The bids should be submitted as proposed in the articles 56 and 57 of the Law on Public Procurements.

The bidders, pursuant the article 57, paragraph 1 of the Law on Public Procurement, should submit their bids in one original copy, verified and signed by a person in charge in the bidding party.

The bids not containing all the data numbered in the invitation, i.e. not having the accompanying documentation, will be considered as incomplete and will not be examined.

The bids, pursuant the article 55 of the Law on Public Procurements, should be submitted by mail, to the address: Bul.Goce Delcev bb, or delivered directly to the Archive of the Macedonian Radio and Television (latest at 4.00 p.m. everyday) or delivered to the Commission for Public Procurements directly, latest by the day and hour of the public opening of the bids.

The public opening of the bids will be on November 3, 2003, at 12.00, in the premises of the Macedonian Radio and Television (Bul.Goce Delcev bb, Skopje), Fifth floor, room number 514 (conference room).

The representatives of the bidders, who will be present at the public opening of the bids, should give the Commission for Public Procurements a written authorization by the Bidder.

Commission for
public procurements

**ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)**

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Куклиш/Регулација на Река Сушица
(Ku-RC-Sus)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Регулација на отворен канал – река Сушица, во должина од околу 400 м.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетиран на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 29/октомври/2003 година, до 11:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{ти} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 29 октомври 2003 година, со почеток во 11:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Брвеница/Систем за водоснабдување село Теново (Br-WS-Ten)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Бушење на експлоатационен бунар, изградба на пумпна станица и потисен цевковод, изградба на премин преку река, резервоар и гравитационен цевковод до селото.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетиран на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 30/октомври/2003 година, до 11:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{ти} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 30/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

**ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)**

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Дојран/Поплочување на тротоари во Дојран (Do-Pa-Sdw)

1. ИНВЕСТИТОР

Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Поплочување на пешачки површини во Нов и Стар Дојран со бетонски павер елементи-околу 2.200 м².

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнувања, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централен регистар, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на Предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 29/октомври/ 2003 година до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{ти} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во Канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 29/октомври/ 2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во Канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09.00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија,
Фаза 2, Единица за раководење со проекти

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД “Електро-стопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-182/2003
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10кV (КАВАДАРЦИ 1)
- ГРАДЕЖЕН ДЕЛ ЗА ПОДРУЖНИЦА КАВАДАРЦИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-182/2003 е АД “Електро-стопанство на Македонија“, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е: Реконструкција на ТС 35/10кV - Градежен дел за Подружница Кавадарци.

Поконкретни информации можат да се добијат на телефон: 02-3149-034; 043-411-545.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, ул. "Орце Николов" бб., бр. 4, соба 402, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 1.000,00 денари, уплатена на жиро-сметка бр. 200000002447884, АД "ЕСМ", единствен даночен бр. 4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-182/2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и на подизведувачот и назив на производителот на опремата.

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции дадени во тендер документацијата.

Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од тендер документацијата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП Кавадарци, изразена во ЕУР и со посебно искажан ДДВ, на вкупната вредност.

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање и тоа само еден недвосмислен дефиниран начин на плаќање.

3.5. Рокот на изведба на предметната реконструкција.

3.6. Понудата треба да има рок на важност од минимум 60 дена.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи, треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- референтна листа,
- кадровска екипираност,
- техничка опременост.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 5.1. цена | 70 поени; |
| 5.2. квалитет | 20 поени; |
| 5.3. начин на плаќање | 5 поени; |
| 5.4. рок на изведба | 5 поени. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 30.10.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-195/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАМИОН КИПЕР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-195/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на камион кипер (1 возило), со следниве карактеристики.

- Со кипер - сандак, димензии (4280x2350x700) мм;
- Снага околу 151 kW (210KCS);
- Техничка носивост 10450 кг;
- Носивост по ЕУР3 8950 кг.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во понудата) ДДП Скопје со посебно искажан ДДВ на

вкупната вредност на понудата, изразена во EUR. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизната берза.

2.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на возилото.

2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возило-то (каросериска и механичка).

2.6. Понудата треба да содржи година на производство, сервис и обезбеденост на резервни делови.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција која е регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 80 поени;

4.2. Начин на плаќање - 10 поени;

4.3. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.11.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, барањата наведени во тендер документацијата и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-202/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ЕШ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-202/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на електромотори и резервни делови за багер ЕШ и тоа:

а.) Трифазен асинхрон електромотор за погоните за примена и одложна трака од СРС багери со следните карактеристики:

- Тип: K11R 315 S6;

- 160kW; 400V; 989o/min; облик В3; висина H=315 mm; Ф на ракваницот 80 mm;

- Количина 1 (едно) парче.

б.) Трифазен асинхрон електромотор за погон на хидраулика за багер СРС 401 со следните карактеристики:

- Тип: DM280 - S4 B3/B5;

- 400/460V; 75/90KW; 132/144A; 1485/1780 o/min.;

- Количина 1 (едно) парче.

в.) Електромотор за погоните за дигање, копање и чекорење на багерот ЕШ 10/70 со следните карактеристики:

- Тип: МПЕ - 450 - 900У3;

- 450KW; 440V; 900-1200 o/min.;

- независна побуда 110V; 23/12.2A;

- КДП 93,7 %;

- Количина 1 (едно) парче.

г.) Назабено вратио од редуктор за копање (дигање) од багер ЕШ 10/70 со следните карактеристики:

- Каталогски број: 2-131274;

- Z = 30;

- Mn = 10;

- Број на цртеж 0-94670H;

- Количина 1 (едно) парче.

за потребите на РЕК Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката за секоја позиција посебно.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупната цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Осломеј, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во ЕУР.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите позиции.

2.7. Понудувачот ако нуди алтернативни електромотори треба да достави комплетна техничка документација вклучувајќи го и габаритот.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 4.1. Цена | - 70 поени, |
| 4.2. Квалитет | - 20 поени, |
| 4.3. Начин на плаќање | - 5 поени, |
| 4.4. Рок на испорака | - 5 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 31.10.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на АД "Градски Трговски Центар"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2003

1. НАБАВУВАЧ: АД "Градски Трговски Центар-Скопје, со седиште на кеј "13 Ноември" кула 2/4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Услуги на осигурување на имот на АД "Градски Трговски Центар-Скопје, во траење од една година сметано од денот на потпишувањето на договорот и тоа:

а. Осигурување од основни ризици на:

- Градежен објект и целокупната опрема во градежниот објект од пожар и некои други опасности;
- Машини, машински справи, апарати, инсталации и механичка опрема од кршење и некои други опасности;
- Електронски сметачи, процесори, персонални компјутери, мониторинг систем од пожар и некои други опасности.

б) Каско осигурување на моторни патнички возила.

Набавката е делива и тоа на начин што набавката под став а може да се оддели од набавката под став б.

За податоци за подготовка на понудата заинтересираните понудувачи треба да се обратат во одделението за осигурување при АД "ГТЦ, тел. 02 3135-130 лок. 158.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност, пропишана со прописите за осигурување.

Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- Име и адреса на понудувачот;
- Обемот на покритие на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектот, опремата и возилата;
- Висина на стапките на осигурување на предметот на осигурување изразени во проценти, како и вкупната премија поодделно по предметот на осигурување;
- Бонификации-попусти по разни основи, по предметите на осигурување;
- Начин, услови и рок на плаќање на премијата;
- Рок на исплата на штетите.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документација за регистрација на друштвото за осигурување и тоа:

- Акт за основање на друштвото;
- Дозвола за вршење на работи за осигурување;
- Решение за упис во трговскиот регистар.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведени на македонски јазик и заверен од нотар.

3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4. Доказ од судската евиденција дека не е отворена стечајна постапка или ликвидација.

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Документите од точка 4 не смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Референтна листа;
- Понуда потполнета на образецот од спецификацијата заверена од страна на понудувачот.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- висина на премиска ставка 50 поени;
- обем на покритие за осигурување 20 поени;
- попусти по сите основи 15 поени;
- рок и начин на плаќање на премијата 10 поени;
- рок на исплата на оштетно побарување 5 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Рокот на отворениот повик е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање.

Понудувачите согласно член 57 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален печатен примерок (тендерска документација од нарачателот), кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

Понудите што не ќе ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени според ова барање нема да се разгледуваат.

Понудите можат да се доставуваат преку пошта на адреса: кеј "13 Ноември" кула 2/4, Скопје или да се предадат во архивата на А.Д. Градски Трговски центар-Скопје.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 07.11.2003 година во 12,00 часот во просториите на А.Д. Градски Трговски Центар во присуство на овластени претставници на понудувачите.

За сите потребни информации на телефон 02 3135-130 лок. 158.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2003 година, во однос на месец август 2003 година, е повисока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец септември 2003 година, во однос на месец август 2003 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,1%.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1437. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.....	1

1438. Одлука за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на пченица за непосредно производство....	1
1439. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за ставање во мирување на амбасадите на Република Македонија во Копенхаген и Техеран.....	3
1440. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1441. Одлука за изменување на Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.	3
1442. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прибавување на недвижности	3
1443. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на сировини и репроматеријали за потребите на преработувачката индустрија.....	4
1444. Дозвола за вршење на дејност лизинг.....	4
1445. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и дивичапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, сировини и отпадоци по потекло од домашни и дивичапункари.....	5
1446. Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....	5
1447. Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....	5
1448. Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....	5
Исправка на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	5

Акти на фондовите и заводите

27. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во "СЛОВИН ЈУГОКОКТА" А.Д. Скопје	5
28. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ТГС "Технички гасови" А.Д. Скопје.....	6
29. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈКП "ДЕРВЕН" - Велес.....	6
30. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јули-септември 2003 година.....	7
Објава за стапката на трошоците на живот за месец септември 2003 година, во однос на месец август 2003 година.....	51



ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.slvesnik.com.mk

**БРЗ ON-LINE ПРИСТАП
ДО ЦЕЛОКУПНАТА БАЗА НА
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС
КАКО И НА ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“**


СЕЛЕКТИВЕН ПРИСТАП ДО

- Предметен регистар
- Азбучен регистар
- Хронолошки регистар
- Изданија
- Огласи

ГРУПИРАНИ ПО

Важечки <

Неважечки <



- Известување за промени
- Поврзани прописи
- Детален приказ
- Моја збирка на прописи
- Извор и вид на пропис ...



Од 01.10.2003 до 31.12.2003 година
Ви овозможуваме пристап до Базата на податоци
по следниве промотивни цени:

- од 1 до 5 акаунти	2.600 денари по акаунт
- од 5 до 10 акаунти	2.300 денари по акаунт
- над 10 акаунти	2.000 денари по акаунт

www.slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk

ЈП Службен весник на РМ, ц.о. - Скопје тел. +389-2-329-88-60, факс +389-2-311-22-67



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. фах 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk